



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Службен гласник на Општина Прилеп – Излегува по потреба	26 Декември 2017 година Службен гласник број 16 Овој примерок чини 50 ден. Годишна претплата 2.000 ден.	Жиро с-ка при Комерцијална банка – Филијала Прилеп 300020000208779 ЕДБ 4021996117695
Адреса: „Прилепски бранители“ бр.1, тел.416-454, www.prilep.gov.mk , емаил: prilep@prilep.gov.mk		

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1.Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/1
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локална самоуправа Службен весник на РМ бр. 5/2002 год. и член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа Службен весник на РМ бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/09, 47/11 и 192/15 година, Советот на Општина Прилеп на 6 седница одржана на 26.12.2017 година донесе:

Б У Џ Е Т

на Општина ПРИЛЕП за 2018

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општината **ПРИЛЕП** за **2018** година, се состои од :

I. Вкупни приходи	1.145.162.000
Даночни приходи	225.762.000
Неданочни приходи	85.198.000
Капитални приходи	96.100.000
Приходи од дотации	618.207.000
Приходи од трансфери	96.153.000
Приходи од донации	23.742.000
II. Вкупни расходи	1.136.012.000
Од утврдени намени	1.133.312.000
Расходи од резерви	2.700.000
III. Дефицит	9.150.000
IV. Финансирање	-9.150.000
Прилив	0
Домаш. задолжувања	0
Странски заеми	0
Одлив	9.150.000
Отплата на главница	9.150.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува :

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.143.162.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2018					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	242.762.000	225.762.000	0	0	0	0	225.762.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	10.720.000	11.658.000	0	0	0	0	11.658.000
711111	Данок на плати на вработени лица кај корисниците и единките корисници на средства од буџетот на рм, единките на локалната самоуправа и градот Скопје и фондсите основани со закон	2.000.000	2.750.000	0	0	0	0	2.750.000
711112	Данок на плати на вработени лица во трговски друштва, јавни претпријатија, кај трговци и кај други правни и физички лица што вршат дејност кои не се корисници и единки корисници на буџетот	6.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
711114	Данок на плати остварени во странство	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
711133	Данок на доход од физички лица кои се занимаваат со занаетчишка дејност	100.000	88.000	0	0	0	0	88.000
711139	Данок на доход на Приходи од занаетчишка дејност според паушално утврден нето приход	1.800.000	1.800.000	0	0	0	0	1.800.000
713	Даноци на имот	83.448.000	78.649.000	0	0	0	0	78.649.000
713111	Данок на имот од физички лица	34.237.000	34.237.000	0	0	0	0	34.237.000
713113	Данок на имот од правни лица	9.612.000	9.612.000	0	0	0	0	9.612.000
713211	Данок на наследство и подарок	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
713311	Данок на промет на недвижности	38.000.000	33.000.000	0	0	0	0	33.000.000
717	Даноци на специфични услуги	134.902.000	121.960.000	0	0	0	0	121.960.000
717111	Комунална Такса за привремен престој	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
717112	Комунална Такса за истакнување на фирма, односно назив на деловна просторија	21.759.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
717115	Комунална Такса за користење на улици со патнички, товарни, моторни возила, автобуси, специјални возила и моторцикли, што се плаќа при регистрација на возилата	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
717116	Комунална Такса за користење и одржување на јавно осветление	56.000.000	56.000.000	0	0	0	0	56.000.000
717131	Комунална Такса за користење на просторот пред деловни простории за вршење на дејност	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
717132	Комунална Такса за истакнување на реклами, огласи и огласи на јавни места	3.600.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
717133	Комунална Такса за користење музика во јавните локации	243.000	160.000	0	0	0	0	160.000
717135	Комунална Такса за користење на плоштади и друг простор во градовите и другите населени места со цел изложување на предмети, приредување изложби и заштитни приредби за вршење на дејност	200.000	300.000	0	0	0	0	300.000
717136	Комунална Такса за користење на просторот за паркирање на моторни возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
717137	Надомест за уредување на градежно земјиште	34.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т 2018					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинанс. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
717138	Надоместоци од Комунална дејност	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
717140	Камата за ненавремено плаќање на комунални Такси кои се приход на елс	3.400.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	13.691.000	13.495.000	0	0	0	0	13.495.000
718117	Надомест за добивање на лиценца за угостителска дејност во нојен бар, кабар, диско клуб и диско клуб на отворен простор	120.000	95.000	0	0	0	0	95.000
718127	Надомест кој го плаќаат операторите на инсталациите со 0-интегрирана еколошка дозвола на општината, односно градот Скопје	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
718134	Надомест за управување со отпад на општината, односно градот Скопје	1.000.000	250.000	0	0	0	0	250.000
718140	Надомест за одржување на јавна чистота	12.321.000	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	76.252.000	9.400.000	75.798.000	0	0	0	85.198.000
722	Глоби, судски и административни такси	5.600.000	5.600.000	0	0	0	0	5.600.000
722147	Глоби за патен сообраќајска надлежност на елс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
722315	Административни Такси кои се плаќаат за списите и дејствијата кај органите на општината	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
723	Такси и надоместоци	65.182.000	900.000	74.658.000	0	0	0	75.558.000
723011	Такси за диплома и сертификат	651.000	0	541.000	0	0	0	541.000
723012	Такси за запишување	1.276.000	0	1.676.000	0	0	0	1.676.000
723013	Такса за испити	2.670.000	0	2.650.000	0	0	0	2.650.000
723019	Други образовни Такси	365.000	0	436.000	0	0	0	436.000
723111	целодневна и претшколска грижа	27.000.000	0	32.140.000	0	0	0	32.140.000
723112	Средства за екскурзии	3.356.000	0	7.542.000	0	0	0	7.542.000
723116	Надоместоци за оброци во ученички и студентски домови, училишта, градинки и други институции	1.620.000	0	1.650.000	0	0	0	1.650.000
723119	Други помошни активности во образованието	4.345.000	0	6.716.000	0	0	0	6.716.000
723219	Приходи од продажба на производи и стоки	2.578.000	0	3.647.000	0	0	0	3.647.000
723411	Членарини во институции во областа на културата	700.000	0	650.000	0	0	0	650.000
723719	Други Успози од сместување	15.750.000	0	14.710.000	0	0	0	14.710.000
723811	Закупнина од објекти	3.700.000	0	2.300.000	0	0	0	2.300.000
723814	Приходи од закупнина на општински имот	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000
724	Други владини услуги	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
724129	Приходи од тендери (јавни нарачки)	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
725	Други неданочни приходи	5.270.000	2.700.000	1.140.000	0	0	0	3.840.000
725916	Други средства за солидарност	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: ПОТСТАВКА

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т О					Вкупни приходи
			Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
	725922 Приходи од осигурување на имот	600.000	100.000	70.000	0	0	0	170.000
	725939 Останати неданочни Приходи	2.050.000	500.000	950.000	0	0	0	1.450.000
	725943 2% од наплатените премии за осигурување на моторни возила (каска) и осигурување од одговорност од употреба на моторните	2.500.000	2.100.000	0	0	0	0	2.100.000
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	99.980.000	96.100.000	0	0	0	0	96.100.000
731	Продажба на капитални средства	9.000.000	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000
	731117 Приходи од продажба на општински имот	9.000.000	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	90.980.000	90.000.000	0	0	0	0	90.000.000
	733111 Приходи од продажба на неизградено градежно земјиште во сопственост на република македонија	47.900.000	31.000.000	0	0	0	0	31.000.000
	733110 Надомест за детални геолошки истражувања	1.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	733119 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на простор)	2.000.000	500.000	0	0	0	0	500.000
	733120 Надомест за концесии за експлоатација на минерални сировини (по основа на експлоатирана минерална сировина)	20.000.000	41.000.000	0	0	0	0	41.000.000
	733144 Надомест за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти	20.000.000	17.000.000	0	0	0	0	17.000.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	732.661.772	96.153.000	0	618.207.000	23.742.000	0	738.102.000
741	Трансфери од други нивоа на власт	694.572.000	96.153.000	0	618.207.000	0	0	714.360.000
	741111 Тековни трансфери од други нивоа на власт	900.000	0	0	0	0	0	0
	741113 Трансфери од буџетите на фондовите	9.005.000	9.005.000	0	0	0	0	9.005.000
	741115 Дотации на општината, од Приходи од ддв	63.833.000	67.148.000	0	0	0	0	67.148.000
	741119 Наменска дотација на општината за активности од пожарникарство	17.548.000	0	0	17.548.000	0	0	17.548.000
	741120 Блок дотации на општината по одделни намени	561.596.000	0	0	600.659.000	0	0	600.659.000
	741211 Капитални трансфери од други нивоа на власт	1.300.000	0	0	0	0	0	0
742	Донации од странство	24.528.772	0	0	0	19.847.000	0	19.847.000
	742114 Приходи од европската унија	1.649.772	0	0	0	0	0	0
	742119 Други општи и тековни донации	22.879.000	0	0	0	19.847.000	0	19.847.000
743	Капитални донации	7.826.000	0	0	0	0	0	0
	743211 Капитални донации	7.826.000	0	0	0	0	0	0
744	Тековни донации	5.735.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000
	744211 Донации од физички лица	5.735.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000

3

Член 3

Приходите во износ од 1.145.162.000,00 денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на на Буџетот на Општината за 2018 година и се распределени по посебни намени во посебниот дел.

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
A00	СОВЕТ НА ОПШТИНА	39.465.000	20.110.000	0	0	3.895.000	0	24.005.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	8.300.000	6.170.000	0	0	0	0	6.170.000
401	Основни плати	800.000	870.000	0	0	0	0	870.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	800.000	870.000	0	0	0	0	870.000
404	Надоместоци	7.500.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
404100	Други надоместоци	7.500.000	5.300.000	0	0	0	0	5.300.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
412110	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
413	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
413110	Тековни резерви (разновидни расходи)	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	570.000	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000
420	Патни и дневни расходи	220.000	220.000	0	0	0	0	220.000
420130	Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420230	Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	150.000	170.000	0	0	0	0	170.000
421320	Телефон и телефакс	150.000	170.000	0	0	0	0	170.000
425	Договорни услуги	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
425990	Други договорни услуги	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
426	Други тековни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426210	Расходи за репрезентација	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	21.150.000	7.150.000	0	0	0	0	7.150.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	8.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
463	Трансфери до невладини организации	4.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
463110	Трансфери до здруженија на граѓани и фондации	3.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
463170	Трансфери до политички партии	1.500.000	0	0	0	0	0	0
464	Разни трансфери	8.650.000	650.000	0	0	0	0	650.000

1

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
464120	Стипендии за поддршка на млади таленти	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
464310	Плаќање за исхрана за деца со посебни потреби	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000
464990	Други трансфери	6.000.000	0	0	0	0	0	0
47	СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ	1.030.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471	Социјални надоместоци	1.030.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
471100	Еднократна парична помош и помош во натура	1.000.000	970.000	0	0	0	0	970.000
471230	Помош за новороденчења	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	5.735.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000
481	Градежни објекти	5.735.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000
481220	Наоѓалка или нова изградба на деловни објекти	5.735.000	0	0	0	3.895.000	0	3.895.000
D00	ГРАДОНАЧАЛНИК	3.274.000	3.092.000	0	0	0	0	3.092.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.234.000	1.382.000	0	0	0	0	1.382.000
401	Основни плати	890.000	990.000	0	0	0	0	990.000
401110	Основни плати -функционарни	800.000	900.000	0	0	0	0	900.000
401310	Персонален данок на доход од плата	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000
402	Придоноси за социјално осигурување	344.000	392.000	0	0	0	0	392.000
402110	Основни придонеси за ПИО	224.000	250.000	0	0	0	0	250.000
402210	Основни придонеси за здравство	90.000	110.000	0	0	0	0	110.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	10.000	11.000	0	0	0	0	11.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	20.000	21.000	0	0	0	0	21.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.190.000	860.000	0	0	0	0	860.000
420	Патни и дневни расходи	230.000	230.000	0	0	0	0	230.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420130	Патување во земјата - сместување	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420220	Патување во странство - патни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420230	Патување во странство - сместување	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	200.000	180.000	0	0	0	0	180.000
421320	Телефон и телефакс	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
421420	Регистрација на моторни возила	50.000	30.000	0	0	0	0	30.000

2

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425	Договорни услуги	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
425200	Осигурување на моторни возила	60.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426	Други тековни расходи	700.000	400.000	0	0	0	0	400.000
426210	Расходи за репрезентација	500.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426990	Други оперативни расходи	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
464	Разни трансфери	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
464940	Трансфери при пензионирање	850.000	850.000	0	0	0	0	850.000
E00	ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	99.167.000	112.368.000	0	0	0	0	112.368.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	41.970.000	51.000.000	0	0	0	0	51.000.000
401	Основни плати	30.800.000	37.300.000	0	0	0	0	37.300.000
401120	Основни плати - државни службеници	25.000.000	30.900.000	0	0	0	0	30.900.000
401130	Основни плати - други вработени	1.900.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
401310	Персонален данок на доход од плата	2.400.000	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
401320	Персонален данок на доход од надоместоци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
402	Придоноси за социјално осигурување	11.170.000	13.700.000	0	0	0	0	13.700.000
402110	Основни придонеси за ПИО	7.400.000	9.100.000	0	0	0	0	9.100.000
402210	Основни придонеси за здравство	3.000.000	3.654.000	0	0	0	0	3.654.000
402220	Основни придонеси за професионално заболување	270.000	331.000	0	0	0	0	331.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	500.000	615.000	0	0	0	0	615.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	44.767.000	42.533.000	0	0	0	0	42.533.000
420	Патни и дневни расходи	290.000	308.000	0	0	0	0	308.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000
420130	Патување во земјата - сместување	20.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	80.000	80.000	0	0	0	0	80.000
420220	Патување во странство - патни расходи	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
420230	Патување во странство - сместување	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	10.000	18.000	0	0	0	0	18.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.073.000	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
421110	Електрична енергија	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
421120	Водовод и канализација	630.000	700.000	0	0	0	0	700.000
421130	Горивтарина	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421240	Течни горива	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
421310	Пошта	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
421320	Телефон и телефакс	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	2.450.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
421420	Регистрација на моторни возила	193.000	200.000	0	0	0	0	200.000
421430	Транспорт на стоки	300.000	0	0	0	0	0	0
423	Материјали и ситен инвентар	8.200.000	7.700.000	0	0	0	0	7.700.000
423110	Канцелариски материјали	2.000.000	1.900.000	0	0	0	0	1.900.000
423120	Сликанија, весници и други изданија за користење од страна на вработен	1.000.000	700.000	0	0	0	0	700.000
423210	Материјали за АОП	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
423310	Униформи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423320	Обувки	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
423710	Средства за одржување на хигиена	300.000	400.000	0	0	0	0	400.000
423720	Материјали за разни поправки	300.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423990	Други материјали	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424	Поправки и тековно одржување	6.100.000	6.050.000	0	0	0	0	6.050.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* резервни делови)	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424210	Одржување на згради	2.300.000	2.300.000	0	0	0	0	2.300.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
424410	Поправки и одржување на мебел	100.000	50.000	0	0	0	0	50.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
425	Договорни услуги	6.434.000	6.155.000	0	0	0	0	6.155.000
425130	Издамување на друг тип на простор	0	415.000	0	0	0	0	415.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
425250	Осигурување на недвижности и права	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425260	Осигурување на моторни возила	250.000	250.000	0	0	0	0	250.000
425310	Правни услуги	120.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425320	Судски вештачења	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
425330	Судски преведувачи	20.000	0	0	0	0	0	0
425360	Плаќање на судски такси	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
425490	Други здравствени услуги	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425630	Испитување на квалитетот на водите и воздухот	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.267.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
425970	Консултантски услуги	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
425990	Други договорни услуги	3.254.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
426	Други тековни расходи	7.870.000	6.420.000	0	0	0	0	6.420.000
426110	Членарини во меѓународни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
426120	Членарини во домашни организации	650.000	700.000	0	0	0	0	700.000
426210	Расходи за репрезентација	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
426310	Семинари и конференции	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426410	Објавување на огласи	3.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
426990	Други оперативни расходи	1.500.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
427	Привремени вработувања	800.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
427110	Привремени вработувања	800.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
452410	Камата на кредити	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	0	6.385.000	0	0	0	0	6.385.000
464	Разни трансфери	0	6.385.000	0	0	0	0	6.385.000
464910	Плаќање по судски решенија	0	6.385.000	0	0	0	0	6.385.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
480	Купување на опрема и машини	600.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	600.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
482	Други градежни објекти	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
482530	Купување на средства за телекомуникација	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	600.000	0	0	0	0	0	0
485230	Компјутерски софтвер	600.000	0	0	0	0	0	0
486	Купување на возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
486190	Купување на други моторни возила	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
491	Отплата на главнина до нерезидентни кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
491190	Отплата на главнината од заемите на други билатерални кредитори	9.150.000	9.150.000	0	0	0	0	9.150.000
F10	УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.267.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
425	Договорни услуги	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
425640	Изработка на просторни и урбанистички планови	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
G10	ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	9.669.772	4.145.000	0	0	1.161.000	0	5.306.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.470.000	2.225.000	0	0	0	0	2.225.000
425	Договорни услуги	3.170.000	2.025.000	0	0	0	0	2.025.000
425910	Преведувачи	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425920	Услуги за копирање, печатење и издавање	1.700.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
425970	Консултантски услуги	250.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425990	Други договорни услуги	1.120.000	825.000	0	0	0	0	825.000
426	Други тековни расходи	300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
426310	Семинари и конференции	300.000	200.000	0	0	0	0	200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	2.460.029	1.300.000	0	0	1.161.000	0	2.461.000
464	Разни трансфери	2.460.029	1.300.000	0	0	1.161.000	0	2.461.000
464990	Други трансфери	2.460.029	1.300.000	0	0	1.161.000	0	2.461.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.739.743	620.000	0	0	0	0	620.000
481	Градежни објекти	489.743	0	0	0	0	0	0
481230	Реконструкција на деловни објекти	489.743	0	0	0	0	0	0
485	Вложувања и нефинансиски средства	3.250.000	620.000	0	0	0	0	620.000
485230	Компјутерски софтвер	3.250.000	620.000	0	0	0	0	620.000
J00	ОДРЖУВАЊЕ НА УРБАНА ОПРЕМА	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424	Поправки и тековно одржување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424390	Одржување на други градби	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	400.000	400.000	0	0	0	0	400.000
J30	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	26.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	26.000.000	32.000.000	0	0	0	0	32.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
421110	Електрична енергија	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
423	Материјали и ситен инвентар	3.500.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
423990	Други материјали	3.500.000	8.000.000	0	0	0	0	8.000.000
424	Поправки и тековно одржување	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000

6

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.267.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
424440	Поправки и одржување на друга опрема	2.500.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	12.321.000	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	12.321.000	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
424	Поправки и тековно одржување	12.321.000	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
424590	Одржување на други зелени површини	12.321.000	12.900.000	0	0	0	0	12.900.000
J50	ЈАВЕН ЛОКАЛЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ	7.000.000	7.200.000	0	0	0	0	7.200.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	1.080.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.080.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
421440	Транспорт на луѓе	1.000.000	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
J60	ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИ	24.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	24.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000
424	Поправки и тековно одржување	24.000.000	23.000.000	0	0	0	0	23.000.000
424320	Одржување на автопати, улици и патништа	15.400.000	15.400.000	0	0	0	0	15.400.000
424390	Одржување на други градби	8.600.000	7.600.000	0	0	0	0	7.600.000
J70	ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
461	Субвенции за јавни претпријатија	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
461130	Субвенции за јавни комунални претпријатија	40.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
J80	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	3.320.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.320.000	3.500.000	0	0	0	0	3.500.000
424	Поправки и тековно одржување	2.820.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
424390	Одржување на други градби	2.620.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
425	Договорни услуги	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
425940	Рушење на објекти	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
JA0	ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ	9.000.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.000.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000

7

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
482	Други градежни објекти	9.000.000	7.900.000	0	0	0	0	7.900.000
482610	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети во енергети	1.000.000	800.000	0	0	0	0	800.000
482620	Изградба на капацитети во енергетиката	7.000.000	6.100.000	0	0	0	0	6.100.000
482630	Реконструкција на капацитети во енергетиката	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J00	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	47.026.000	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	47.026.000	28.500.000	0	0	0	0	28.500.000
482	Други градежни објекти	45.026.000	22.500.000	0	0	0	0	22.500.000
482110	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на улици, патишта и автог	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	23.000.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482130	Реконструкција на улици, патишта и автопати	19.526.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	2.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
485420	Надомест за одземен имот	2.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
J0A	УЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482	Други градежни објекти	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
482120	Изградба на улици, патишта и автопати	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
J0G	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
482710	Подготвување проекти вклучувајќи дизајн на капацитети за водосна	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
482720	Изградба на капацитети за водоснабдување	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
J10	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТ	4.500.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.500.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
482	Други градежни објекти	4.500.000	3.700.000	0	0	0	0	3.700.000
482310	Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станиц	1.500.000	700.000	0	0	0	0	700.000
482920	Изградба на други објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
J1A	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНО КОРИТО НА ГРАДСКА РЕКА	6.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
482	Други градежни објекти	6.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000
482920	Изградба на други објекти	6.000.000	16.000.000	0	0	0	0	16.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	73.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.143.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
J1B	ИЗГРАДБА НА ОБОДЕН КАНАЛ ВО ВАРОШ	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
482	Други градежни објекти	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
	482920 Изградба на други објекти	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
JL0	ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482	Други градежни објекти	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
	482920 Изградба на други објекти	4.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
JLA	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ СИДОВИ	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
482	Други градежни објекти	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	482920 Изградба на други објекти	3.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
JN0	УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
480	Купување на опрема и машини	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	480190 Купување на друга опрема	2.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
482	Други градежни објекти	2.000.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
	482310 Подготвување проекти, вклучувајќи дизајн на пречистителни станици	0	500.000	0	0	0	0	500.000
	482920 Изградба на други објекти	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
JP0	ЈАВЕН ПРЕВОЗ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
480	Купување на возила	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
	480190 Купување на други моторни возила	0	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
K10	БИБЛИОТЕКАРСТВО	9.540.000	0	650.000	6.726.000	0	0	9.376.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	6.285.000	0	0	5.843.000	0	0	5.843.000
401	Основни плати	4.820.000	0	0	4.268.000	0	0	4.268.000
	401130 Основни плати - други вработени	4.200.000	0	0	3.996.000	0	0	3.996.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	420.000	0	0	270.000	0	0	270.000
402	Придонеси за социјално осигурување	1.665.000	0	0	1.575.000	0	0	1.575.000

9

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	73.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.143.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	402110 Основни придонеси за ПИО	1.100.000	0	0	1.056.000	0	0	1.056.000
	402210 Основни придонеси за здравство	450.000	0	0	420.000	0	0	420.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	35.000	0	0	29.000	0	0	29.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	60.000	0	0	70.000	0	0	70.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	3.255.000	0	650.000	2.883.000	0	0	3.533.000
420	Патни и дневни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	1.090.000	0	140.000	1.230.000	0	0	1.370.000
	421110 Електрична енергија	420.000	0	40.000	450.000	0	0	490.000
	421120 Водовод и канализација	15.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421130 Губретарина	35.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	421240 Течни горива	400.000	0	100.000	400.000	0	0	500.000
	421310 Пошта	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421320 Телефон и телефакс	60.000	0	0	130.000	0	0	130.000
	421390 Други трошоци за комуникација	10.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	421440 Транспорт на луѓе	130.000	0	0	150.000	0	0	150.000
423	Материјали и ситен инвентар	768.000	0	200.000	720.000	0	0	920.000
	423110 Канцелариски материјали	25.000	0	0	40.000	0	0	40.000
	423120 Сликанија, весници и други изданија за користење од страна на граѓани	693.000	0	200.000	600.000	0	0	800.000
	423710 Средства за одржување на хигиена	20.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	423610 Ситен инвентар	0	0	0	0	0	0	0
	423990 Други материјали	30.000	0	0	50.000	0	0	50.000
424	Поправки и тековно одржување	650.000	0	100.000	230.000	0	0	330.000
	424110 Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови)	30.000	0	0	0	0	0	0
	424210 Одржување на згради	0	0	0	30.000	0	0	30.000
	424440 Поправки и одржување на друга опрема	620.000	0	100.000	200.000	0	0	300.000
425	Договорни услуги	551.000	0	110.000	520.000	0	0	630.000
	425220 Банкарска провизија	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
	425250 Осигурување на недвижности и права	30.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	425290 Други финансиски услуги	10.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	60.000	0	0	150.000	0	0	150.000
	425990 Други договорни услуги	441.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
426	Други тековни расходи	146.000	0	50.000	183.000	0	0	233.000
	426120 Членарини во домашни организации	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000

10

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	426210 Расходи за репрезентација	40.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	426310 Семинари и конференции	10.000	0	0	20.000	0	0	20.000
	426990 Други оперативни расходи	66.000	0	50.000	103.000	0	0	153.000
K40	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО	10.500.000	9.000.000	0	0	0	0	9.000.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.500.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	600.000	450.000	0	0	0	0	450.000
	421440 Транспорт на луѓе	600.000	450.000	0	0	0	0	450.000
423	Материјали и ситен инвентар	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000
	423910 Други материјали за специјална намена	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	423990 Други материјали	1.000.000	900.000	0	0	0	0	900.000
425	Договорни услуги	1.880.000	1.730.000	0	0	0	0	1.730.000
	425190 Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	1.000.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	425490 Други здравствени услуги	80.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	425620 Услуги за копирање, печатење и издавање	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
	425990 Други договорни услуги	600.000	530.000	0	0	0	0	530.000
426	Други тековни расходи	1.420.000	1.320.000	0	0	0	0	1.320.000
	426110 Членарени во меѓународни организации	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
	426210 Расходи за репрезентација	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
	426990 Други оперативни расходи	400.000	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
464	Разни трансфери	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
	464990 Други трансфери	5.000.000	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
KA0	КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЕШ ТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	3.000.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	0	0	0	0	0	0
482	Други градежни објекти	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	482620 Изградба на споменаци	3.000.000	0	0	0	0	0	0
L00	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	11.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	11.500.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
463	Трансфери до невладини организации	10.500.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	463120 Трансфери до спортски клубови	10.500.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
464	Разни трансфери	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
404120	Стипендии за поддршка на млади таленти	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
LA0	СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
482	Други градежни објекти	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	28.000.000
482930	Реконструкција на други објекти	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
N10	ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ	333.030.000	0	14.133.000	327.473.000	7.523.000	0	349.129.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	251.800.000	0	0	260.876.000	0	0	260.876.000
401	Основни плати	183.700.000	0	0	190.757.000	0	0	190.757.000
401130	Основни плати - други вработени	170.700.000	0	0	177.757.000	0	0	177.757.000
401310	Персонален данок на доход од плата	13.000.000	0	0	13.000.000	0	0	13.000.000
402	Придонеси за социјално осигурување	68.100.000	0	0	70.119.000	0	0	70.119.000
402110	Основни придонеси за ПИО	45.300.000	0	0	46.719.000	0	0	46.719.000
402210	Основни придонеси за здравство	10.500.000	0	0	19.000.000	0	0	19.000.000
402220	Основен придонес за професионално запознавање	1.300.000	0	0	1.300.000	0	0	1.300.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	3.000.000	0	0	3.100.000	0	0	3.100.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	79.003.000	0	13.639.000	64.122.000	7.400.000	0	85.161.000
420	Патни и дневни расходи	450.000	0	325.000	0	2.893.000	0	3.218.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	250.000	0	135.000	0	0	0	135.000
420130	Патување во земјата - сместување	10.000	0	30.000	0	0	0	30.000
420220	Патување во странство - патни расходи	100.000	0	160.000	0	2.893.000	0	3.053.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	32.578.000	0	203.000	35.744.000	0	0	35.947.000
421110	Електрична енергија	6.620.000	0	20.000	7.000.000	0	0	7.020.000
421120	Водовод и канализација	2.105.000	0	5.000	2.652.000	0	0	2.657.000
421130	Губергарина	1.204.000	0	4.000	1.428.000	0	0	1.432.000
421190	Други комунални такси и услуги	240.000	0	0	315.000	0	0	315.000
421220	Дрва	2.240.000	0	70.000	2.310.000	0	0	2.380.000
421240	Течни горива	12.010.000	0	10.000	13.000.000	0	0	13.010.000
421310	Пошта	193.000	0	2.000	266.000	0	0	268.000
421320	Телефон и телефакс	801.000	0	17.000	855.000	0	0	902.000
421390	Други трошоци за комуникација	150.000	0	0	248.000	0	0	248.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	60.000	0	20.000	140.000	0	0	160.000
421440	Транспорт на луѓе	6.755.000	0	55.000	7.500.000	0	0	7.555.000

12

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од саморфинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423	Материјали и ситен инвентар	10.547.000	0	3.202.000	7.732.000	0	0	10.934.000
423110	Канцелариски материјали	1.610.000	0	70.000	1.530.000	0	0	1.600.000
423120	Сликанија, весници и други издавнија за користење од страна на граѓани	547.000	0	25.000	500.000	0	0	525.000
423190	Други административни материјали	4.000	0	0	0	0	0	0
423210	Материјали за АОП	950.000	0	70.000	900.000	0	0	970.000
423310	Униформи	219.000	0	144.000	70.000	0	0	214.000
423320	Обука	30.000	0	20.000	12.000	0	0	32.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	2.335.000	0	2.455.000	100.000	0	0	2.555.000
423610	Наставно-образовни помагала	400.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
423620	Училишни материјали	60.000	0	100.000	300.000	0	0	400.000
423710	Средства за одржување на хигиена	1.600.000	0	50.000	1.510.000	0	0	1.560.000
423720	Материјали за разни поправки	609.000	0	75.000	600.000	0	0	675.000
423810	Ситен инвентар	607.000	0	25.000	450.000	0	0	475.000
423910	Други материјали за специјална намена	470.000	0	0	460.000	0	0	460.000
423990	Други материјали	1.006.000	0	60.000	1.000.000	0	0	1.060.000
424	Поправки и тековно одржување	18.242.000	0	610.000	7.484.000	3.420.000	0	11.514.000
424210	Одржување на згради	16.197.000	0	420.000	4.600.000	2.000.000	0	7.020.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	0	0	0	672.000	0	0	672.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	1.100.000	0	0	645.000	0	0	645.000
424410	Поправки и одржување на мебел	50.000	0	50.000	131.000	1.420.000	0	1.631.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	310.000	0	60.000	500.000	0	0	560.000
424430	Поправки и одржување на машини	460.000	0	0	0	0	0	0
424440	Поправки и одржување на друга опрема	61.000	0	50.000	700.000	0	0	750.000
424590	Одржување на други зелени површини	44.000	0	0	236.000	0	0	236.000
425	Договорни услуги	15.969.000	0	8.937.000	11.332.000	1.087.000	0	21.356.000
425130	Издамување на друг тип на простор	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
425220	Банкарска провизија	12.000	0	4.000	0	0	0	4.000
425240	Осигурување за посреда и инвалидитет	500.000	0	570.000	0	0	0	570.000
425250	Осигурување на недвижности и права	600.000	0	0	927.000	0	0	927.000
425310	Правни услуги	260.000	0	0	360.000	0	0	360.000
425360	Плаќање на судски такси	0	0	0	30.000	0	0	30.000
425490	Други здравствени услуги	600.000	0	0	700.000	0	0	700.000
425740	Дополнителни активности	168.000	0	168.000	0	0	0	168.000
425750	Услуги за вонучилишни образовни активности	1.550.000	0	1.120.000	660.000	0	0	1.780.000

13

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
	425700 Превозни услуги во образованието	6.073.000	0	5.520.000	5.650.000	0	0	11.170.000
	425790 Други образовни услуги	1.391.000	0	1.315.000	675.000	0	0	1.990.000
	425920 Услуги за копирање, печатење и издавање	543.000	0	25.000	610.000	0	0	635.000
	425990 Други договорни услуги	2.042.000	0	165.000	1.700.000	1.087.000	0	2.972.000
426	Други тековни расходи	1.811.000	0	362.000	1.830.000	0	0	2.192.000
	426210 Расходи за репрезентација	147.000	0	124.000	0	0	0	124.000
	426310 Семинари и конференции	150.000	0	0	260.000	0	0	260.000
	426410 Објавување на огласи	350.000	0	0	500.000	0	0	500.000
	426990 Други оперативни расходи	1.164.000	0	238.000	1.050.000	0	0	1.288.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.168.000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000
464	Разни трансфери	1.168.000	0	0	2.475.000	0	0	2.475.000
	464910 Плаќање по судски решенија	166.000	0	0	960.000	0	0	960.000
	464940 Трансфери при пензионирање	1.000.000	0	0	1.495.000	0	0	1.495.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	459.000	0	494.000	0	123.000	0	617.000
480	Купување на опрема и машини	118.000	0	314.000	0	0	0	314.000
	480110 Купување на канцелариска опрема	36.000	0	234.000	0	0	0	234.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	30.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	480160 Купување на опрема за греење и климатизација	50.000	0	0	0	0	0	0
483	Купување на мебел	271.000	0	110.000	0	123.000	0	233.000
	483110 Купување на канцелариски мебел	161.000	0	10.000	0	123.000	0	133.000
	483120 Купување на училишен мебел	110.000	0	100.000	0	0	0	100.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
	485710 Книги за библиотеки и учебници	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000
N20	СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ	223.740.000	0	11.795.000	196.709.000	10.666.000	0	219.190.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	145.200.000	0	0	151.072.000	0	0	151.072.000
401	Основни плати	105.700.000	0	0	109.631.000	0	0	109.631.000
	401130 Основни плати - други вработени	90.400.000	0	0	102.131.000	0	0	102.131.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	7.300.000	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
402	Придоноси за социјално осигурување	39.500.000	0	0	41.441.000	0	0	41.441.000
	402110 Основни придонеси за ПФЗ	26.000.000	0	0	27.641.000	0	0	27.641.000
	402210 Основни придонеси за здравство	11.000.000	0	0	11.100.000	0	0	11.100.000
	402220 Основен придонес за професионално заолување	750.000	0	0	600.000	0	0	600.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	1.750.000	0	0	1.900.000	0	0	1.900.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
42	СТОКИ И УСЛУГИ	77.878.000	0	11.103.000	45.637.000	10.086.000	0	67.426.000
420	Патни и дневни расходи	14.149.000	0	613.000	0	7.899.000	0	8.514.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	457.000	0	370.000	0	158.000	0	555.000
420130	Патување во земјата - сместување	185.000	0	205.000	0	0	0	205.000
420140	Патување во земјата - споредни расходи	62.000	0	0	0	4.000	0	4.000
420210	Патување во странство - хранарина (дневница)	741.000	0	0	0	620.000	0	620.000
420220	Патување во странство - патни расходи	3.960.000	0	40.000	0	2.802.000	0	2.842.000
420230	Патување во странство - сместување	6.534.000	0	0	0	4.195.000	0	4.195.000
420240	Патување во странство - споредни расходи	210.000	0	0	0	90.000	0	90.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	15.382.000	0	262.000	15.347.000	0	0	15.609.000
421110	Електрична енергија	4.620.000	0	20.000	4.600.000	0	0	4.620.000
421120	Водовод и канализација	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	1.200.000
421130	Губретарина	650.000	0	0	650.000	0	0	650.000
421190	Други комунални такси и услуги	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
421220	Дрва	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000
421240	Течни горива	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
421310	Пошта	202.000	0	62.000	197.000	0	0	259.000
421320	Телефон и телефакс	480.000	0	130.000	350.000	0	0	460.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	60.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421440	Транспорт на луѓе	2.900.000	0	0	2.900.000	0	0	2.900.000
423	Материјали и ситен инвентар	4.843.000	0	2.464.000	2.570.000	114.000	0	5.148.000
423110	Канцелариски материјали	1.307.000	0	420.000	600.000	107.000	0	1.327.000
423120	Сликанија, весници и други изданија за користење од страна на вработените	260.000	0	160.000	120.000	0	0	260.000
423190	Други административни материјали	60.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423210	Материјали за АОП	260.000	0	220.000	100.000	0	0	320.000
423310	Униформи	115.000	0	22.000	55.000	0	0	77.000
423320	Оувки	60.000	0	10.000	60.000	0	0	70.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	260.000	0	162.000	20.000	7.000	0	209.000
423510	Лекови	30.000	0	20.000	10.000	0	0	30.000
423610	Наставно-образовни помагала	330.000	0	360.000	130.000	0	0	490.000
423620	Училишни материјали	332.000	0	120.000	200.000	0	0	320.000
423710	Средства за одржување на хигиена	704.000	0	300.000	500.000	0	0	600.000
423720	Материјали за разни поправки	430.000	0	270.000	160.000	0	0	430.000
423810	Ситен инвентар	155.000	0	60.000	65.000	0	0	145.000

15

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423990	Други материјали	460.000	0	260.000	350.000	0	0	630.000
424	Поправки и тековно одржување	5.039.000	0	1.611.000	1.890.000	0	0	3.501.000
424210	Одржување на згради	3.250.000	0	960.000	900.000	0	0	1.860.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	300.000	0	72.000	200.000	0	0	272.000
424410	Поправки и одржување на мебел	60.000	0	0	0	0	0	0
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	652.000	0	262.000	500.000	0	0	762.000
424430	Поправки и одржување на машини	70.000	0	30.000	0	0	0	30.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	467.000	0	247.000	290.000	0	0	537.000
424590	Одржување на други зелени површини	40.000	0	0	0	0	0	0
425	Договорни услуги	36.899.000	0	5.415.000	25.400.000	2.091.000	0	32.906.000
425220	Банкарска провизија	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000
425240	Осигурување за повреда и инвалидитет	245.000	0	245.000	0	0	0	245.000
425250	Осигурување на недвижности и права	530.000	0	30.000	500.000	0	0	530.000
425290	Други финансиски услуги	60.000	0	0	0	0	0	0
425490	Други здравствени услуги	60.000	0	60.000	200.000	0	0	260.000
425510	Ветеринарни услуги	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425520	Заштита од штетници во земјоделството	0	0	20.000	0	0	0	20.000
425540	Земјоделски производни услуги	0	0	20.000	0	0	0	20.000
425720	Услуги за развој на наставниот план и програма	40.000	0	54.000	0	0	0	54.000
425740	Дополнителни активности	100.000	0	120.000	0	0	0	120.000
425760	Превозни услуги во образованието	24.326.000	0	121.000	24.000.000	0	0	24.121.000
425790	Други образовни услуги	1.642.000	0	3.024.000	0	96.000	0	3.120.000
425820	Услуги за копирање, печатење и издавање	480.000	0	50.000	400.000	60.000	0	510.000
425970	Консултантски услуги	625.000	0	0	0	0	0	0
425990	Други договорни услуги	6.354.000	0	1.644.000	300.000	1.935.000	0	3.679.000
426	Други тековни расходи	1.366.000	0	736.000	430.000	582.000	0	1.748.000
426120	Членарина во домашни организации	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000
426210	Расходи за репрезентација	733.000	0	465.000	0	132.000	0	597.000
426310	Семинари и конференции	52.000	0	30.000	0	0	0	30.000
426410	Објавување на огласи	250.000	0	80.000	250.000	0	0	330.000
426990	Други оперативни расходи	300.000	0	130.000	160.000	450.000	0	760.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
464	Разни трансфери	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000
464910	Плаќање по судски решенија	42.000	0	42.000	0	0	0	42.000

16

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	620.000	0	650.000	0	0	0	650.000
480	Купување на опрема и машини	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000
480110	Купување на канцелариска опрема	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
480130	Купување на лабораториска и научно-истражувачка опрема	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
480290	Купување на други машини	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
485710	Книги за библиотеки и учебници	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000
486	Купување на возила	0	0	30.000	0	0	0	30.000
486190	Купување на други моторни возила	0	0	30.000	0	0	0	30.000
NA0	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	9.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	9.600.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
481	Градежни објекти	9.600.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
481220	Набавка или нова изградба на деловни објекти	9.600.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
V10	ДЕТСКИ ГРАДИНКИ	73.610.000	0	32.340.000	52.501.000	477.000	0	85.318.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	37.287.000	0	0	43.326.000	0	0	43.326.000
401	Основни плати	26.778.000	0	0	31.736.000	0	0	31.736.000
401130	Основни плати - други вработени	25.207.000	0	0	30.003.000	0	0	30.003.000
401310	Персонален данок на доход од плата	1.571.000	0	0	1.733.000	0	0	1.733.000
402	Придоноси за социјално осигурување	10.509.000	0	0	11.590.000	0	0	11.590.000
402110	Основни придонеси за ПИО	7.066.000	0	0	7.795.000	0	0	7.795.000
402210	Основни придонеси за здравство	2.841.000	0	0	3.137.000	0	0	3.137.000
402220	Основен придонес за професионално заболување	150.000	0	0	175.000	0	0	175.000
402310	Основни придонеси до Агенцијата за вработување	430.000	0	0	480.000	0	0	480.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	36.298.000	0	32.340.000	8.975.000	477.000	0	41.792.000
420	Патни и дневни расходи	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
420120	Патување во земјата - патни расходи	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	10.403.000	0	4.050.000	4.000.000	0	0	8.050.000
421110	Електрична енергија	1.800.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000
421120	Водовод и канализација	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
421240	Течни горива	6.053.000	0	300.000	4.000.000	0	0	4.300.000
421310	Пошта	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.267.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
421320	Телефон и телефакс	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000
421410	Горива и масла (моторни возила)	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
421420	Регистрација на моторни возила	40.000	0	70.000	0	0	0	70.000
423	Материјали и ситен инвентар	15.425.000	0	20.440.000	0	477.000	0	20.917.000
423110	Канцелариски материјали	720.000	0	560.000	0	0	0	560.000
423120	Сликанија, весници и други изданија за користење од страна на граѓан	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000
423310	Униформи	200.000	0	300.000	0	0	0	300.000
423320	Обувки	200.000	0	300.000	0	0	0	300.000
423330	Постелнина	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	10.465.000	0	15.000.000	0	477.000	0	15.477.000
423710	Средства за одржување на хигиена	500.000	0	400.000	0	0	0	400.000
423720	Материјали за разни поправки	1.960.000	0	0	0	0	0	0
423810	Ситен инвентар	0	0	2.500.000	0	0	0	2.500.000
423830	Резервни делови	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
423990	Други материјали	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000
424	Поправки и тековно одржување	8.640.000	0	5.980.000	4.975.000	0	0	10.955.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* резервни делови)	200.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424210	Одржување на згради	5.970.000	0	2.000.000	4.975.000	0	0	6.975.000
424220	Услуги за обезбедување на објекти	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	200.000	0	150.000	0	0	0	150.000
424410	Поправки и одржување на мебел	0	0	300.000	0	0	0	300.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	500.000	0	600.000	0	0	0	600.000
424430	Поправки и одржување на машини	1.420.000	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	300.000	0	1.290.000	0	0	0	1.290.000
425	Договорни услуги	1.230.000	0	1.350.000	0	0	0	1.350.000
425200	Осигурување на недвижности и права	150.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425260	Осигурување на моторни возила	20.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425310	Правни услуги	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000
425420	Примарна здравствена заштита	300.000	0	400.000	0	0	0	400.000
425990	Други договорни услуги	560.000	0	500.000	0	0	0	500.000
426	Други тековни расходи	400.000	0	320.000	0	0	0	320.000
426210	Расходи за репрезентација	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
426410	Одржување на огласи	200.000	0	0	0	0	0	0
426990	Други оперативни расходи	100.000	0	220.000	0	0	0	220.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.267.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потстапка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	225.000	0	0	200.000	0	0	200.000
404	Разни трансфери	225.000	0	0	200.000	0	0	200.000
	404940 Трансфери при пензионирање	225.000	0	0	200.000	0	0	200.000
V20	ДОМОВИ ЗА СТАРИ	36.657.000	0	16.650.000	15.250.000	0	0	32.130.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	10.300.000	0	5.710.000	5.100.000	0	0	10.810.000
401	Основни плати	7.470.000	0	4.130.000	3.700.000	0	0	7.830.000
	401130 Основни плати - други вработени	7.070.000	0	3.900.000	3.500.000	0	0	7.400.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	400.000	0	230.000	200.000	0	0	430.000
402	Придонеси за социјално осигурување	2.830.000	0	1.580.000	1.400.000	0	0	2.980.000
	402110 Основни придонеси за ПИСО	1.650.000	0	1.040.000	930.000	0	0	1.970.000
	402210 Основни придонеси за здравство	780.000	0	420.000	360.000	0	0	800.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	57.000	0	40.000	27.000	0	0	67.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	133.000	0	60.000	63.000	0	0	143.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	25.490.000	0	9.870.000	10.100.000	0	0	19.970.000
420	Патни и дневни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	420120 Патување во земјата - патни расходи	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	6.812.000	0	2.370.000	2.800.000	0	0	5.170.000
	421110 Електрична енергија	1.050.000	0	500.000	600.000	0	0	1.100.000
	421120 Водовод и канализација	1.100.000	0	200.000	500.000	0	0	700.000
	421130 Губретарина	602.000	0	100.000	260.000	0	0	360.000
	421190 Други комунални такси и услуги	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
	421240 Течни горива	3.000.000	0	1.300.000	1.440.000	0	0	2.740.000
	421310 Пошта	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	421320 Телефон и телефакс	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	421390 Други трошоци за комуникација	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	60.000	0	70.000	0	0	0	70.000
	421420 Регистрација на моторни возила	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
	421440 Транспорт на луѓе	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
423	Материјали и ситен инвентар	16.848.000	0	5.310.000	7.300.000	0	0	12.610.000
	423110 Канцелариски материјали	70.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423120 Сликанија, весници и други изданија за користење од страна на вработени	20.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	423310 Униформи	30.000	0	60.000	0	0	0	60.000
	423320 Обука	30.000	0	50.000	0	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потстапка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423330	Постелина	30.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423410	Прехрамбени продукти и пијалаци	10.968.000	0	2.500.000	5.000.000	0	0	7.500.000
423510	Лекови	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	1.000.000
423710	Средства за одржување на хигиена	4.500.000	0	1.700.000	1.800.000	0	0	3.500.000
423720	Материјали за разни поправки	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423810	Ситен инвентар	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423830	Резервни делови	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
423990	Други материјали	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424	Поправки и тековно одржување	660.000	0	660.000	0	0	0	660.000
424110	Поправки и сервисирање на лесни возила (вклучува* резервни дел	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424210	Одржување на згради	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000
424230	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424420	Поправки и одржување на софтверска и хардверска опрема	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424430	Поправки и одржување на машини	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
424440	Поправки и одржување на друга опрема	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
424510	Одржување на зелени површини околу згради	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425	Договорни услуги	1.000.000	0	1.070.000	0	0	0	1.070.000
425210	Провизија за платен промет	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425250	Осигурување на недвижности и права	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425260	Осигурување на моторни возила	50.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425290	Други финансиски услуги	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425310	Правни услуги	30.000	0	100.000	0	0	0	100.000
425330	Судски преведувачи	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425430	Специјалистичко - консултативна здравствена заштита	20.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425440	Болнички услуги	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
425490	Други здравствени услуги	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
425970	Консултантски услуги	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000
425990	Други договорни услуги	700.000	0	700.000	0	0	0	700.000
426	Други тековни расходи	140.000	0	430.000	0	0	0	430.000
426210	Расходи за репрезентација	30.000	0	50.000	0	0	0	50.000
426310	Семинари и конференции	10.000	0	30.000	0	0	0	30.000
426410	Сојузување на огласи	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000
426990	Други оперативни расходи	50.000	0	300.000	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	135.000	0	0	50.000	0	0	50.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.145.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потстапка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самостоятелна активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
464	Разни трансфери	135.000	0	0	50.000	0	0	50.000
	464940 Трансфери при пензионирање	135.000	0	0	50.000	0	0	50.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	732.000	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
480	Купување на опрема и машини	180.000	0	300.000	0	0	0	300.000
	480140 Купување на информатичка и видео опрема	30.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	480150 Купување на куќнска опрема	50.000	0	100.000	0	0	0	100.000
	480190 Купување на друга опрема	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
482	Други градежни објекти	520.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
	482930 Реконструкција на капацитети во енергетиката	200.000	0	0	0	0	0	0
	482930 Реконструкција на други објекти	320.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
485	Вложувања и нефинансиски средства	32.000	0	0	0	0	0	0
	485230 Компјутерски софтвер	32.000	0	0	0	0	0	0
W00	ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	23.416.000	5.000.000	0	17.548.000	0	0	22.548.000
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	17.548.000	0	0	17.548.000	0	0	17.548.000
401	Основни плати	12.205.000	0	0	12.205.000	0	0	12.205.000
	401130 Основни плати - други вработени	11.170.000	0	0	11.170.000	0	0	11.170.000
	401310 Персонален данок на доход од плата	1.035.000	0	0	1.035.000	0	0	1.035.000
402	Придоноси за социјално осигурување	5.343.000	0	0	5.343.000	0	0	5.343.000
	402110 Основни придонеси за ПАО	3.855.000	0	0	3.855.000	0	0	3.855.000
	402210 Основни придонеси за здравство	1.207.000	0	0	1.207.000	0	0	1.207.000
	402220 Основен придонес за професионално заболување	64.000	0	0	64.000	0	0	64.000
	402310 Основни придонеси до Агенцијата за вработување	197.000	0	0	197.000	0	0	197.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	5.015.000	4.237.000	0	0	0	0	4.237.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	2.150.000	2.120.000	0	0	0	0	2.120.000
	421110 Електрична енергија	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	421120 Водовод и канализација	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
	421130 Гусоретарина	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	421220 Дрва	150.000	120.000	0	0	0	0	120.000
	421320 Телефон и телефакс	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
	421410 Горива и масла (моторни возила)	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
	421420 Регистрација на моторни возила	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423	Материјали и ситен инвентар	830.000	800.000	0	0	0	0	800.000
	423310 Униформа	350.000	350.000	0	0	0	0	350.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ ПО ПОТПРОГРАМИ

		1.151.655.772	427.415.000	75.798.000	618.207.000	23.742.000	0	1.143.162.000
Потпрограма Категорија Ставка Потставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Џ Е Т					Вкупени расходи
			Буџет	Расходи од самофинанс. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
423320	Обуви	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
423410	Прехранбени продукти и пијалаци	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
423710	Средства за одржување на хигиена	30.000	0	0	0	0	0	0
423910	Други материјали за специјална намена	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
423990	Други материјали	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
424	Поправки и тековно одржување	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	1.100.000
424190	Поправки на други возила	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
424210	Одржување на згради	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
425	Договорни услуги	245.000	167.000	0	0	0	0	167.000
425190	Изнајмување на друга опрема и опрема за специјални намени	120.000	57.000	0	0	0	0	57.000
425200	Осигурување на моторни возила	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000
425490	Други здравствени услуги	45.000	30.000	0	0	0	0	30.000
426	Други тековни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
426990	Други оперативни расходи	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000
427	Привремени вработувања	640.000	0	0	0	0	0	0
427110	Привремени вработувања	640.000	0	0	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	853.000	763.000	0	0	0	0	763.000
480	Купување на опрема и машини	110.000	20.000	0	0	0	0	20.000
480140	Купување на информатичка и видео опрема	50.000	0	0	0	0	0	0
480150	Купување на куќнска опрема	40.000	0	0	0	0	0	0
480160	Купување на опрема за греење и климатизација	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
482	Други градежни објекти	743.000	743.000	0	0	0	0	743.000
482930	Реконструкција на други објекти	743.000	743.000	0	0	0	0	743.000

22

III. РАЗВОЕН ДЕЛ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА

ПРИЛЕП

ЗА ПЕРИОД 2018- 2020 ГОДИНА

ЈДА	ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ			
ЦЕЛ	Подобрување на патната и уличната мрежа во Општина Прилеп, посфинансирана патна и улична инфраструктура и подобри и побезбедни услови за учесниците во сообраќајот при експлоатација на истата.			
Категорија	Извор на финансирање	2018	2019	2020
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	40.000.000	0	0
	БУЏЕТ	40.000.000	0	0
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
	ДОНАЦИИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	0	0	0
	ВКУПНО	40.000.000	0	0

ЈА	РЕГУЛАЦИЈА НА РЕЧНО КОРИТО НА ГРАДСКА РЕКА			
ЦЕЛ	Регулација на речното корито со изградба на вејски ѕидови на Градска река.			
Категорија	Извор на финансирање	2018	2019	2020
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	16.000.000	0	0
	БУЏЕТ	16.000.000	0	0
	САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
	ДОНАЦИИ	0	0	0
	ЗАЕМИ	0	0	0
	ВКУПНО	16.000.000	0	0

ЖВ	ИЗГРАДБА НА СВОДЕН КАНАЛ ВО ВАРОШ				
ЦЕЛ	Продолжување на постојниот своден канал со диспозиција кон запад на градот, како би се прифатиле атмосферските води од стрните падини на Марков Кули.				
Категорија		Извор на финансирање	2015	2019	2020
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			10.000.000	0	0
		БУЏЕТ	10.000.000	0	0
		САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
		ДОНАЦИИ	0	0	0
		ЗАЕМИ	0	0	0
		ВКУПНО	10.000.000	0	0

ЖА	ИЗГРАДБА НА ПОТПОРНИ ВИДОВИ				
ЦЕЛ	Изградба на потпорни видови на места каде се појавуваат свлечишта и ерозивни подрачја како и на места каде има изведено инфраструктура за јавна заштита од дополнителни оштетувања.				
Категорија		Извор на финансирање	2015	2019	2020
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			4.000.000	0	0
		БУЏЕТ	4.000.000	0	0
		САМОФИНАНСИРАЧКИ	0	0	0
		ДОНАЦИИ	0	0	0
		ЗАЕМИ	0	0	0
		ВКУПНО	4.000.000	0	0

2

Член 4

Буџетот на Општината за 2018 година влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општината, а ќе се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 35- 2649/2
26.12.2017 година
Прилеп

Претседател на Совет
Миле Талески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/2
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 26, точка 4 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А
за извршување на Буџетот на Општина Прилеп
за 2018 година

Член 1

Буџетот на Општина - Прилеп за 2018 година (во понатамошниот текст Буџет), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 3

Износите на приходите наведени во Буџетот за 2018 година не се фиксно определени.

Промените во Буџетот треба да бидат во рамките на вкупниот износ на утврдените приходи.

Доколку во текот на годината планираните приходи се остварат во поголем износ од планираниот, истите ќе се прераспределат и ќе се користат во согласност со донесените измени и дополнувања на Буџетот за 2018 година донесени од страна на Советот на Општина Прилеп.

Член 4

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои не можат да се преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски мора да се предложи нов извор на средства или да се намалат другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Прераспределбата на планираните расходи во текот на фискалната година ја врши Советот на Општина Прилеп, во рамките на вкупно утврдениот лимит на приходите во буџетот.

Со Одлука за пренамена одобрените средства во буџетот на ниво на ставка во рамките на програма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20%, додека одобрените средства за плати и надоместоци не може да се зголемат повеќе од 10%.

Член 6

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, и согласно закон.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плата на Градоначалникот се утврдува на ниво од 3,40. Појдовна основа за 1(единица) коефициент изнесува 26.755,00 ден.

- Месечниот надоместок на членовите на Советот на Општина Прилеп за присуство на седници на Советот на Општина Прилеп се утврдува на износ од 70% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена во претходната година.

- На Претседателот на Советот на Општина Прилеп за раководење и организирање на работата на Советот се зголемува за 30% од утврдениот надоместок што го примаат останатите советници.

- Вредноста на коефициентот за исплата на плати за вработените согласно одредбите на Законот за работни односи се утврдува во висина од 8.406,00 денари.

Член 7

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита од елементарни непогоди, и други случаи на работникот му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Надоместокот за отпремнина за пензионирање во општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на чл.9 ст.1 алинеа 2 и ст.2 од Законот за исплата на платите.

За користење на средствата од резервите одлучува Советот на Општина Прилеп.

Член 8

Средствата за стоки и услуги потребни за вршење на редовните функции на корисниците на Буџетот се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги се врши и со сметкопотврди, но само во ограничени поединечни износи до 6.000,00 денари каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 9

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во програмите и потпрограмите:

- Програма A0- Совет на Општина
- Потпрограма- A00- Совет на Општина
- Програма D0 - Градоначалник
- Потпрограма D00- Градоначалник
- Програма E0 - Општинска администрација
- Потпрограма E00- Општинска администрација
- Програма - F1-Урбанистичко планирање и уредување на просторот
- Потпрограма F10 -Урбанистичко планирање
- Програма G1-Локален економски развој
- Потпрограма G10-Поддршка на локалниот економски развој
- Програма J0- Одржување на урбана опрема
- Потпрограма J00- Одржување на урбана опрема
- Програма: J3 - Јавно осветлување
- Потпрограма J30 - јавно осветлување
- Програма J4 - Јавна чистота
- Потпрограма J40 -Јавна Чистота
- Програма J5- Јавен локален превоз на патници
- Потпрограма J50- Јавен локален превоз на патници
- Програма- J6 - Одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќајот
- Потпрограма-J60- одржување и заштита на локални патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај.
- Програма J7- Одржување и користење на паркови и зеленило
- Потпрограма J70- Одржување и користење на паркови и зеленило
- Програма- J8 - Други комунални услуги
- Потпрограма-J80- други комунални услуги
- Програма-JA - Изградба на јавно осветлување

-Потпрограма-JA0- изградба на јавно осветлување

- Програма - JD -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици.

-Потпрограма- JD0 -Изградба и реконструкција на локални патишта и улици

-Потпрограма- JDA-Изградба на улици и патишта во Општина Прилеп.

- Програма - JG -Изградба на системи за водоснабдување

-Потпрограма- JG0-Изградба на системи за водоснабдување

- Програма- JI - Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води.

-Потпрограма-JI0- Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Потпрограма-JIA- Регулација на речно корито на Градска река и

Потпрограма JIB- Изградба на ободен канал во Варош

-Програма JL- Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма JL0 - Други комунални услуги (Капитални трошоци)

Потпрограма JLA - Изградба на потпорни сидови

-Програма JN -Урбана опрема (Капитални трошоци)

-Потпрограма JN0- Урбана опрема (Капитални трошоци)

- Програма JP- Јавен превоз (Капитални расходи)

Потпрограма JP0- Јавен превоз (Капитални расходи)

- Програма K1 -Библиотекарство

Потпрограма K10 -Библиотекарство

-Програма K4- Културни манифестации и творештво

Потпрограма K40-Културни манифестации и творештво

- Програма- L0- Спорт и Рекреација

Потпрограма- L00- Спорт и Рекреација

- Програма- LA- Спорт и Рекреација (Капитални расходи)

Потпрограма- LA- Спорт и Рекреација (Капитални расходи)

-Програма N1 -Основно образование

Потпрограма N10 -Основно образование

-Програма -N2 -Средно образование

Потпрограма - N20- Средно образование

-Програма - NA - Образование (капитални трошоци)

-Потпрограма - NA0 - Образование (капитални трошоци)

- Програма- V1- Детски градинки

Потпрограма -V10-Детски градинки

-Програма- V2- Домови за стари лица

Потпрограма-V20-Домови за стари лица

- Програма W0-Противпожарна
заштита
Потпрограма W00 -Противпожарна
заштита.

Член 10

Буџетот на Општина Прилеп се извршува од 01.01.2018 до 31.12.2018 година.

Член 11

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп", а ќе се применува од 01 Јануари 2018 година.

Број 35- 2649/3
26.12.2017 год.
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Миле Талески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТ НА БОДОТ ЗА
ПЛАТИТЕНА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ
ЗА 2018 ГОДИНА**

1.Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платитена државните службеници за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/3
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 88 став (2) од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14, 199/14, 48/15 и 154/15), Советот на општина Прилеп, на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2018 година изнесува 76,8 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Прилеп“, а ќе се применува со исплата на платата за јануари 2018 година.

Број 35 - 2649/4
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ
ОД ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП
ЗА 2018 ГОДИНА**

1.Програмата за субвенционирање на јавните комунални претпријатијаосновани од ЕЛС Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/4
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 26 став 1 точка 45 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" 6/2003), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

**ПРОГРАМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ЈАВНИТЕ
КОМУНАЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ОСНОВАНИ
ОД ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА**

Во Предлог-буџетот на ЕЛС Општина Прилеп за 2018 година предвидени се средства во вкупен износ од 30.000.000,00 денари за субвенционирање на Годишните оперативни планови на следните Јавни комунални претпријатија;

- ЈКП "Комуналец" и
- ЈП за ПУП.

Во Предлог-Програмата за субвенционирање на Јавните Комунални Претпријатија основани од

Општината подетално се дефинираат висината, условите, начинот на влечење на одобрените средства и потребната документација за меѓусебна кореспонденција.

I. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈКП Комуналец

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2018 година на ЈКП Комуналец се планираат 20.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во Програмата Ј70- Одржување и користење на паркови и зеленило.

Предмет на субвенционирање ќе бидат следните активности:

- Метење на ЈПП
- Миене ЈПП
- Набавка на контејнери од 1,1м3
- Набавка на контејнери од 5м3
- Набавка на корпи за отпадоци(висечки и стоечки) од 3литри.
- Набавка на корпи за отпадоци од 120литри.
- Набавка на садови за пластика
- Набавка на садови за хартија
- Шинтерска служба
- Прифаќање и третирање на кучиња
- Диви депонии(градежен шут)
- Чистење на диви депонии од градежен шут и негово транспортирање до депонија во Алинци.

Одржување на парковски површини.

Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈКП Комуналец ќе се врши по доставена соодветна документација и проверка, контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина и Секторот Инспекторат.

- Имајќи го во предвид фактот што цената на комуналните услуги има своја социјална димензија, а со цел одржување на јавната чистота, парковските и зелени површини, неопходна е субвенционирање на Годишната Програма за работа на ЈКП Комуналец за 2018 година, со што му се овозможи нормално и непречено функционирање.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2018 година, со што и Годишната програма за работа за 2018 година на ЈКП Комуналец би била дополнително изменета и усогласена.

II. Субвенционирање на Годишниот Оперативен План на ЈП ПУП

За субвенционирање на Годишниот оперативен план за 2018 година на ЈП за ПУП се планираат 10.000.000,00 денари, кои средства се алоцирани во:

- Програма А0- Совет на Општина во износ од 4.000.000,00 денари и
- Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници во износ од 6.000.000,00 денари.

Со планираните средства во износ од 4.000.000,00 денари алоцирани во Програма А0- Совет на Општина ќе се субвенционираат следните активности на Претпријатието:

- Изготвување на проектна документација за потребите на ЕЛС Прилеп во согласност со Годишната Комунална Програма за 2018 година изготвена од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина.
- Вршење на стручен надзор врз изградбата, реконструкција и одржување на инфраструктура и објекти во сопственост на ЕЛС Општина Прилеп.

Исплатите на средствата за субвенционирање на ЈП за ПУП ќе се врши по доставена соодветна документација и проверка, контрола и одобрување од соодветните раководни лица од Секторот за урбанизам и заштита на човекова средина.

Со планираните средства во износ од 6.000.000,00 денари алоцирани во Програма Програма Ј5- Јавен локален превоз на патници ќе се субвенционираат следните активности:

- Субвенционирање на дел од трошоците за гориво и мазиво за возилата на јавен градски превоз од причини што услугата има и социјална компонента со цел цената на возниот билет да биде на пониско ниво, а со тоа да се придонесе за заштита на најранливите категории корисници на услугата, а на ЈП за ПУП му се овозможи нормално и непречено функционирање.

Планираните средства за субвенционирање се фиксни, а евентуалните измени би се усогласиле со Измени и дополнувања на Буџетот на Општината кои би следеле во текот на 2018 година, со што и Годишната програма за работа за 2018 година на ЈП за ПУП би била дополнително изменета и усогласена.

Број 35 - 2649/5
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Советот на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП-
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВО 2018, БР.01-
1140/7 ОД 20.12.2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Програма за работењето на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2018, бр.01-1140/7 од 20.12.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/5
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програма за работењето на ЈП за ПУП – Прилеп -планирани активности во 2018, бр.01-1140/7од 20.12.2017 година

член 1

Се усвојува Програма за работењето на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2018, бр.01-1140/7 од 20.12.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈПзаПУППрилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35–2649/6
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕПЗАПЕРИОДОТ ОД 01.01.2018 ДО
31.12.2018 ГОДИНА, БР.05-1140/9 ОД 20.12.2017
ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Финансискиот планзаработењето на ЈП за ПУП Прилепзапериодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-1140/9 од 20.12.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/6
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансискиот планзаработењето на ЈП за ПУП Прилепзапериодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-1140/9 од 20.12.2017 година

член 1

Се усвојува Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-1140/9 од 20.12.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35– 2649/7
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП
ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА
ДО 30.09.2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/7
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година

член 1

Не се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈП за ПУП Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35-2649/8
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„КОМУНАЛЕЦ“ - ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД
ОД 01.07.2017 ГОДИНА ДО 30.09.2017 ГОДИНА**

1. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/8
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година

член 1

Не се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП Комуналец Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП Комуналец Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35-2649/9
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА
ЈКП „КОМУНАЛЕЦ“ ПРИЛЕП,
ЗА 2018 ГОДИНА**

1. Одлуката за усвојување на Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/9
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Финансиски план на
ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за 2018 година

член 1

Се усвојува Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за 2018 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Комуналец“ Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35– 2649/10
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА
ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈКП
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“-ПРИЛЕП ЗА
ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА ДО 30.09.2017
ГОДИНА**

1.Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/10
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), врз основ на член 46 од Деловникот за работа на Советот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 11/2004), Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за недавање согласност на тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈКП „Водовод и
канализација“-Прилеп за период од 01.07.2017
година до 30.09.2017 година

член 1

Не се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“- Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација“-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35– 2649/11
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА И РАЗВОЈ СО ИНВЕСТИЦИОНИТЕ
ВЛОЖУВАЊА И ФИНАНСОВИОТ ПЛАН НА
ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
”ПРИЛЕП, ЗА 2018 ГОДИНА БР.02-323/4 ОД
23.12.2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Програма за работа и развој со инвестиционите вложувања и финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/11
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 11 став 1 точка 8 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на РМ" бр.38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009,97/10, 6/2012, 119/2013, 41/2014, 138/14, 25/15, 61/15И 39/16)и член 26 став 1 точка 30 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 , донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програма за работа и развој со инвестиционите вложувања и финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година

член 1

Се усвојува Програма за работа и развој со инвестиционите вложувања и финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈКП „Водовод и канализација” Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35– 2649/12
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТА
НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА”–ПРИЛЕП ЗА
2016/2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп за 2016/2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/12
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеа 2 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп за 2016/2017 година

член 1

Се усвојува Извештајот за работа на ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп за 2016/2017 година, бр.02-182/3 од 29.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во ”Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35-2649/13
26.12.2017 годин
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НАОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА
НА ЈОУДГ „НАША ИДНИНА”
–ПРИЛЕП ЗА 2017/2018 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп за 2017/2018 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/13
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 в.в. точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), член 116 став 1 алинеја 2 од Законот за заштита на децата (Сл.весник на Република Македонија бр.23/13; бр.12/14, бр.44/14, бр.144/14, бр.10/15 и бр.150/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ
„Наша иднина”–Прилеп
за 2017/2018 година

член 1

Се усвојува Програмата за работа на ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп за 2017/2018 година, бр.02-182/4 од 29.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУДГ „Наша иднина”–Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35- 2649/14
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
НЕДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ
НА ТРИМЕСЕЧНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈОУ ДОМ ЗА СТАРИ ЛИЦА „КИРО
КРСТЕСКИ-ПЛАТНИК”
- ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОД ОД 01.07.2017 ГОДИНА
ДО 30.09.2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”– Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/14
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 222 од Законот за социјална заштита ("Службен весник на РМ" бр. 79/0, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 33/15, 72/15, 104/15 и 150/15) и член 26 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

недавање согласност на тримесечниот извештај за
финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица
„Киро Крстески-Платник”– Прилеп за период од
01.07.2017 година до 30.09.2017 година

член 1

Не се дава согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”– Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник”– Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/15
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДЕЈНОСТА НА ЈОУ
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ”
- ПРИЛЕП, ЗА 2018 ГОДИНА,
СО ФИНАНСИСКИ ПЛАН, БР.01-270 ОД
15.12.2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески” - Прилеп, за 2018 година, со финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/15
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Република Македонија" бр. 5/2002), и член 14 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“, бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/2011, 88/15, 152/15 и 39/16), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „БоркаТалески” - Прилеп, за 2018 година, со финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година

член 1

Се усвојува Програмата за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „БоркаТалески”-Прилеп, за 2018 година, со финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до ЈОУ Градска библиотека „БоркаТалески”-Прилеп, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35– 2649/16
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ НА
ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ
ИЗБОРИ ВО 2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за надоместок на трошоците на политичките партии за локалните избори во 2017 година, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/16
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) а в.в со член 86 став 2 и 4 од Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 и 99/16), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

**за надоместок на трошоците на политичките
партии за локалните избори во 2017 година**

Член 1

На организаторите на изборната кампања чии кандидати се избрани за членови на Советот на Општина Прилеп, односно Градоначалник на Општина Прилеп им се определува надоместок на трошоците за локалните избори во 2017 година, за секој добиен глас по 15 денари и тоа:

а) За избрани членови на Советот:

- На коалицијата ВМРО - ДПМНЕ +, за 20226 гласови, 303.390 ден.;

- На коалицијата СДСМ +, за 23398 гласови, 350.970 денари;
односно вкупно 654.360 денари,

б) За избран Градоначалник на Општина Прилеп,

- На коалицијата СДСМ +, за добиени 23607 гласови, 354.105 денари,

в) Се вкупно да се исплатат: 1 008.465 денари.

Член 2

Надоместокот на трошоците за изборите од член 1 на оваа Одлука, ќе се исплати од Буџетот на Општина Прилеп за 2017 година, во рок од (три) 3 месеци по поднесувањето на финансиските извештаи за изборната кампања.

Член 3

Одлуката да се достави до политичките партии, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 2649/17
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА
ВРАБОТУВАЊЕ ВО 2018 ГОДИНА
ВО ЕЛС ОПШТИНА ПРИЛЕП БР. 34 - 2625/1 ОД
25.12.2017 ГОДИНА**

1.Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година во ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/17
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 20-б став 1 алинеја 3 и став 2 од Законот за вработени во јавниот сектор (“Службен весник на РМ” бр.27/14, 199/14, 27/16) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр. 6/2003 и 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на ден 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година во ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година

член 1

Се дава согласност на за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година во ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до Градоначалникот, архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 35 – 2649/18
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ ЗА НАЧИНОТ НА РАСПРЕДЕЛБА
НА СРЕДСТВАТА ВО СОЕПТУ КУЗМАН
ЈОСИФОСКИ ПИТУ, СОУ ОРДЕ ЧОПЕЛА И СОУ
РИСТЕ РИСТЕСКИ-РИЧКО**

1.Одлуката за давање согласност за начинот на распределба на средствата во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе Ристески-Ричко, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/18
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр. 5/2002), а во врска со член 11 алинеја 6 од Законот за образование на возрасните (“Службен весник на Република Македонија” бр. 7/2008, 17/2011, 51/2011, 74/2012, 41/2014, 144/2014, 146/2015 и 30/2016), и член 10 од Правилникот за начинот на стекнување и распределба на средствата во јавните училишта бр.20-17268/1 од 30.12.2016 година, Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност за начинот на распределба на средствата во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе Ристески-Ричко

член 1

Се за давање согласност за начинот на распределба на средствата во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу согласно барање бр.03-375/1 од 14.07.2017, СОУ Орде Чопела согласно барање бр.08-119/2 од 28.07.2017 година и СОУ Ристе

Ристески-Ричко согласно барање бр.03-1427/1 од 26.07.2017 година.

член 2

Одлуката да се достави до СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, СОУ Орде Чопела и СОУ Ристески-Ричко, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

член 3

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35-2649/19
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИЗБОР НА КОМАНДИР НА ПОЛИЦИСКА
СТАНИЦА ОД ОПШТА НАДЛЕЖНОСТ
ПРИЛЕП**

1.Решението за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/19
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 36 став 1 точка 12 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002), член 24 став 3 од Законот за полиција ("Службен весник на РМ"бр.114/2006, 6/2009, 145/2012),и член 26 став 1 точка 35 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008), Советот на Општина Прилеп на седницата, одржана на 26.12.2017 година, донесе:

РЕШЕНИЕ

за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност - Прилеп

1. За Командир на Полициска станица од општа надлежност-Прилеп се избира Кире Спиркоски, т. Благоја, државјанин на Република Македонија, македонец, роден на 23.08.1974 година во Прилеп, со живеалиште во Прилеп на уч.,Киро Крстески - Платник" бр.37, со завршено високо

образование Правен Факултет и безбедност и 13 години работно искуство во полицијата.

2. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

3. Решението да се достави до Министерот за внатрешни работи, архивата на Полициската станица од општа надлежност-Прилеп, именованиот, Градоначалникот и архивата на Општина Прилеп.

Број 35 -2649/20
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ
НА ОПШТИНСКИОТ ШТАБ ЗА ЗАШТИТА И
СПАСУВАЊЕ ВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП**

1.Решението за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локална самоуправа на Општина Прилеп, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/20
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 94, став 3 и 4 од Закон за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ бр. 93/2012), член 22 став 1 точка 10, член 32 став 1, член 36 точка 15 ос Закон за локална самоуправа (Сл. Весник на РМ бр. 5/2002), Советот на Општина Прилеп на седница одржана на ден 26.12.2017 , го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локална самоуправа на Општина Прилеп

1. Илија Јованоски- Градоначалник на Општина Прилеп, за Командат на Општинскиот Штаб за заштита и спасување на ЕЛС Прилеп.
2. Миле Талевски- Претседател на Совет на Општина Прилеп, за Началник на Општински Штаб за заштита и спасување на ЕЛС Прилеп.
3. Центар за управување со кризи- Јован Аврамоски

4. Министерство за одбрана- Илчо Дујакоски
5. За помошници на Началници на Општински Штаб за заштита и спасување на ЕЛС Прилеп се именуваат:
- Бagesки Никола- Советник во Совет на Општина Прилеп, одговорен за оперативни работи
 - Станко Колески -ТППЕ и Кристијан Илиески –заменик од ЈКП Пазари, одговорни за заштита и спасување од пожари.
 - Емил Јанески- ЈП „Водовод и канализација“ и Звонко Талески заменик -ЈВП Прилепско полеодговорни за спасување од урнатини.
 - Блаже Димески- Општина Прилеп и Цветанка Магдеска- заменик од Општина Прилеп, одговорни за заштита и спасување од техничко технолошки несреќи.
 - Живко Силјаноски- Центар за социјални грижи и Никола Николоски-заменик, одговорни за згрижување на загрозеното и настрадано население.
 - Диме Стојаноски- ЈПза ПУП и Свонко Јованоски-заменик од ЈКП Комуналец, одговорни за евакуација
 - Драги Богоевски- Општа болница „Борка Талески“ и Оливера Адиоска –заменик од Здравствен дом Прилеп, одговорни за прва медицинска помош.
 - Ивица Цветкоски -Генерал штаб Прилеп и Емилија Велкоска-заменик од Полициска станица -одговорни за асистенција на терен.

6. Помошен персонал:

- За извршител – администратор Александар Салатоски
- За извршител –курир/возач Крсте Дукоски и Злате Даноски

Со влегување во сила на ова Решение, престанува да важи Решението со бр. 07-1581/17 од 22.06.2012.

Ова Решение влегува во сила од денот на донесување на седница на Совет.

Број 35 - 2649/21 ПРЕТСЕДАТЕЛ
26.12.2017 година на Советот на Општина Прилеп
Прилеп Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1.Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/21
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 20, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, став 1, точка 1 и член 36 од Законот за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 5/02) и член 26 од Статутот на Општина Прилеп (Службен гласник на Општина Прилеп бр. 4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на ден 26.12.2017 год, донесе:

ПРОГРАМА

за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018г

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на Општина Прилеп за 2018 година која што опфаќа изработка и донесување на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација, претставува основа за уредување и опремување на градежното земјиште.

Планирањето исто така е и основа за создавање на единствена реална функционална целина преку кое ќе се овозможи отворање на нови локации за :

- А Домување во станбени куќи и станбени згради
- Б Комерцијални и деловни намени
- В Јавни институции
- Г Производство, дистрибуција и сервиси
- Д Зеленило и рекреација
- Е Инфраструктура

Планирањето се овозможува преку:

- Изработка на нов ГУП или измена и дополнување на постоечкиот
- Изработка на нови ДУП-ови или измена и дополнување на постоечките
- Урбанистички планови за село
- Урбанистички планови вон населено место
- Локални урбанистички плански документации
- Проекти за инфраструктура

2. Планирани активности

А. Урбанистичко планирање

Б. Детални урбанистички планови по ГУП

I. ДЕТАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

	Детален урбанистички план за четврт 1	Површина (ха)
	Детален урбанистички план за четврт 2	
	Урбан блок 2.2	23,16 ха
	Детален урбанистички план за четврт 3	
	Четврт 3, блок 3.11	7,21 ха
	Четврт 3, блок 3.12	11,07 ха
	Детален урбанистички план за четврт 4	
	Четврт 4, блок 4.1	47,48 ха
	Четврт 4, блок 4.2	73,51ха
	Детален урбанистички план за четврт 5	
	Детален урбанистички план за четврт 6	
	Детален урбанистички план за четврт 7	
	Урбан блок 7.5	14,21ха
	Детален урбанистички план за четврт 8	
	Детален урбанистички план за четврт 9	
0	Детален урбанистички план за четврт 10	
1	Детален урбанистички план за четврт 11	
2	Детален урбанистички план за четврт 12	238,55ха
	Урбан блок 12.1	24,83ха
	Урбан блок 12.2	37,70ха
	Урбан блок 12.3	25,07ха
	Урбан блок 12.4	11,27ха
	Урбан блок 12.5	6,30ха
	Урбан блок 12.6	31,98ха
	Урбан блок 12.7	19,88ха
	Урбан блок 12.8	17,56ха
	Урбан блок 12.9	58,40ха
0	Урбан блок 12.10	5,56ха
		415,19ха

II УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА СЕЛО

	Плетвар	38,06ха
	Селце	29,52ха
	Канатларци	89,20ха
		156,78ха

При изработка на УП за Четврт за граница на плански опфат да се земе границата на еден или повеќе блокови за детално планирање дефинирани во генералниот урбанистички план.

При измена и дополнување на ДУП се дозволува одредување на плански опфат чии граници се осовини на речни корита и улици од примарната или секундарната улична мрежа, кои се веќе дефинирани со постојна планска документација.

В. ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Г. ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

1. Проект за инфраструктура за градење на 20kV кабелски вод за поврзување на нова СТС 10(20) kV Везе Шари 1, Општина Прилеп и Општина Кривогаштани
2. Проект за Инфраструктура: 10(20) kV кабелска врска помеѓу ТС 10(20)/0.4 kV „Гентерм 2“ и ТС 10(20)/0.4 kV „Вик“ во ТИРЗ Алинци (КО Алинци) - Општина Прилеп
3. Проект за инфраструктура за цевковод за водоснабдување од н.м. Ерековци до н.м. Канатларци-Општина Прилеп
4. Проект за инфраструктура за: инвестиционо - техничка документација - Проект за имплементација на оптичка кабелска комуникациска мрежа на деловен објект „Gentherm,, лоциран во ТИРЗ Алинци на МКТ Прилеп, ОПШТИНА ПРИЛЕП
5. Проект за Инфраструктура за линиска инфраструктурна градба 10(20) kV надземен приклучен вод и ТС 10(20)/0.4 kV во м.в. Горно Садово (КО Прилеп)
6. Проект за Инфраструктура: 10(20) kV кабелски приклучен вод за КБТС 10(20)/0.4 kV; 250 (800) kVA „Нат-Ел“ (КО Варош) – Општина Прилеп
7. Проект за инфраструктура за изградба на линиски инфраструктурен објект за поврзување на резервоар со кислород со кислородна потстанција за потребите на ЈЗО општа болница „Борка Талески“ Прилеп

3. Финансирање

За финансирање по урбанистичките планови од програмата ќе се обезбедат средства од Буџетот на Општина Прилеп за 2018г и од страна на заинтересирани правни и физички лица чиешто програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите , програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на годишната програма за изработка на урбанистичките планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови согласно Законот, со правни лица кои имаат овластување и лиценци за изработка на урбанистичките планови

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Прилеп,,

Број 35 – 2649/22
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп (“Службен гласник на Општина Прилеп” бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА
ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

1. Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/22
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл. весник на РМ,, бр. 15/15, 44/15, 98/15 и 193/15, 30/16, 31/16, 142/16 и 190/16), чл. 36, с.1, т. 3 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ,, 5/02) и чл. 26. т.8 од Статутот на општина Прилеп („Сл.гласник на општина Прилеп,,бр.6/03,4/05 и 10/08), Советот на општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ПРОГРАМА
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕТО НА ПОДРАЧЈЕТО
НА ОПШТИНА ПРИЛЕП ЗА 2018 ГОДИНА

Оваа Програма содржи:

1. Простор кој е предмет на уредувањето;
2. Обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со основна и секундарна инфраструктура;
4. Приходи за финансирање на Програмата;
5. Расходен дел на Програмата
6. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште и неговата распределба;
7. Начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктура;
8. Преодни и завршни одредби.

1. Простор кој е предмет на уредувањето

Како простор што се уредува се смета, изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Прилеп, утврдено со урбанистичките планови дефинирани во член 7, 46, 119, 120, 121, 122 и 123 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16).

2. Обем на работи за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Утврдување на обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште опфаќа:

- Изработка и донесување на урбанистички планови,
- Обезбедување на геодетска подлоги и елаборати
- Изработка на елаборати за експропријација за изградба на објекти од комунална инфраструктура.
- Регулација на имотно правните односи со сопствениците на имотите
- Програмирање на уредувањето

3. Обем и степен на опременост на градежно земјиште со објекти од основната и секундарната инфраструктура

Под степен на уреденост на градежното земјиште се подразбира обемот на опременоста на земјиштето со објекти и инсталации од комунална инфраструктура за задоволување на заедничката и индивидуална комуналната потрошувачка, до границите на градежната парцела.

Комуналните приклучоците на објектот до приклучните местана примарната и секундарната мрежа(до границата на градежната парцела), паѓаат на терет на инвеститорот, затоа што истите се составен дел на инсталациите на објектот и остануваат негова сопственост.

Доколку постојат претходно изградени комунални инсталации во склоп на градежната парцела, и е потребно нивно дислоцирање или нивна заштита, трошоците што ќе се направат паѓаат на товар на инвеститорот, односно на корисникот на локацијата.

3.1. Степенот на уреденост на градежното земјиште надвор од градежна парцела, кој може да биде **ОСНОВЕН, ПОВИСОК** и **ПОНИЗОК**, се дефинира како следи:

ОСНОВЕН СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето:

- Неперечени пристапи од улицата до границите на градежната парцела, тротоари, пешачки патеки
- Атмосферска канализација; - Фекална канализација - -
- Водоводна мрежа ; - Улично осветлување;
- Подземна електрична мрежа

ПОВИСОК СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето

Ги опфаќа објектите од основниот степен, и содржи уште:

- Сообраќајни патеки за заштита од пожар, пристапни патишта за возила, паркинг-простори,
- ПТТ (оптичка -телекомуникациска)мрежа -Пречистителна станица за отпадни води

ПОНИЗОК СТЕПЕН - Карактеристики на уредувањето

- Непречен пристап до градежна парцела - Сопствено водоснабдување
- Сопствено прифаќање на отпадни води(пречистителна станица)
- Нестандардно улично осветлување

Пресметката на надоместокот ќе се утврдува согласно констатиран степен на уредување на земјиштето, при увид на предметната локација.

Во случај да инвеститорот сам, на свој трошок го уреди градежното земјиште со комунална инфраструктура, притоа не плаќа надоместок, а изградените објекти и инсталации се потврдуваат преку постапката за издавање на одобрение за градење, и конечно се предаваат во владение на општината.

4. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА - ПРИХОДИ

Средствата за финансирање на програмата за уредувањето на градежното земјиште за 2018 година се во согласност со Буџетот на општина Прилеп за 2018 г.

РАСХОДЕН ДЕЛ НА ПРОГРАМАТА

F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

1. Изработка на урбанистички планови: 300.000,00 ден.
 - Урбанистички планови за село, Детални урбанистички планови
 - Урбанистички планови вон населено место
 - Урбанистичко-планска документација (ЛУПД, АУП):
За Детски градинки; Затворени и базени
2. Изработка на проекти за инфраструктура за: 300.000,00 ден.
 - Индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила),

- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)	
- Индустриска зона Прилеп-4-(Четврт 10 блок 10.3)	
3. Изработка на проекти за високоградба и други проекти, и ревизии	200.000 ооден
- Адаптација на зградата од Ридтекс во детска градинка	
- Спортска сала за ОУ	
- Детска градинка во нас. Точила,,	
4. Изработка на сообраќајни проекти за режим на сообраќај	1.300.000,00 ден.
5. Изработка на ревидентски извештаји и заверка на документацијата:	300.000,00 ден.
За урбанистички планови, За урбанистичко-планска документација	
За Проекти за инфраструктура, Ревизија на сообраќајни проекти	
6. Изработка на документација животната средина - елаборати и студии за оценка на влијаније врз животната средина	300.000,00 ден.
7. Изработка на ажурирани геодетски подлоги и геодетски елаборати за посебна намена	1,300.000,00 ден.

Вкупно F10 4.000.000,00 ден.

J40 Јавна чистота

12.900.000,00 ден.

J00 Одржување на урбана опрема

Одржување на јавни површини и урбана опрема,
(Огради, клупи, канделабри, корпи за отпад и друго)

1.000.000,00 ден.

J30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1. Потрошена електрична енергија	20.000.000,00 ден.
2. Ситен инвентар, алат и др. материјали за одржување	8.000.000,00 ден.
3. Поправки и одржување на опремата	4.000.000,00 ден.

Вкупно J30 32.000.000,00 ден.

J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ОПШТИНСКИ ПАТИШТА И УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМОТ НА СООБРАЌАЈ

1. Зимско одржување	15.400.000,00 ден.
2. Вертикална сигнализација	2.400.000,00 ден.
3. Хоризонтална сигнализација	4.200.000,00 ден.
4. Улични табли и броеви за објектите	1.000.000,00 ден.

Вкупно J60 23.000.000,00 ден.

J80 ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

1. Чистење на речни корита и канали	3.000.000,00 ден.
2. Рушење на објекти и дислоцирање на постоечка инфраструктура	500.000,00 ден.

Вкупно J80 3.500.000,00 ден.

JA0 ИЗГРАДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ

1.- Изработка на

Проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување:

Локалитети: ул., „Трајко Николоски,, -400м.; Булевар „Гоце Делчев,, -600 м; Парк во н.м. Канатларци-250м; ул., „Круме Беќар,, -200 м; Ул., „Комитска, -200 м; ул., „Јордан Грабулоски,, - дел-200м, осветлување на фудбалски терени во н.м. Алинци, н.м. Големо Коњари, н.м. Канатларци,,; ул., „Кеј 9ти Септември,, -дел -300м. ул., „Новопроектирана Кеј во УЕ 20.УБ.20.03. ул., „Браќа Миладиновци,, -крак 200м (Точила 4); ул. „Ладо Лапецот,, -крак 150м. (покрај црква Св. Петка); ул., „Јордан Хаџиконстантинов-Џино,,; ул., „Кичевска,,.

Основен проект за линиска инфраструктурна градба

Локалитети: Ул.,Цар Самоил,,-1000 м; ул.,Љубе Грујоски,, - дел 250 м; Ул., Максим Горки,, - дел 100м; ул.,Горан Миноски,,-дел-200м; ул.,Дебарца,,-дел-350 м; ул.,Горе Ѓорески,,-дел 100м, ул. „Александар Македонски,,-крак- 100 м, Ул., Преспанска ,, - дел 180м.

- Доработка и усогласување на изработени технички проекти за изградба на јавно осветлување согласно измените во законската регулатива,

Локалитети: Ул.,Кеј 1ви мај,,-200м., ул.,Бранко Секулоски-Белата,,-500м, ул., Кеј 19ти Септември,,-350м, ул.,Кеј 9ти Септември,,300м; ул.,5 та Прилепска Бригада,,-100м.; парковска површина околу згради на ул.,Васко Карангелески,,-100м, Нови површини и трим патека во Паркот на Могилата –1500 м.

Вкупно 700.000,00 ден.

- Ревизија на проекти за линиска инфраструктура од областа на јавното осветлување.

Вкупно 100.000,00 ден.

Вкупно 800.000,00 ден.

2. Изградба на објекти во енергетиката - јавно осветлување

Локалитети: Ул.,Кеј 1ви мај,, дел -200м; Ул., Браќа Миладиновци,,-крак 200м (Точила 4); Ул.,Ладо Лапецот,,-крак 150м (покрај црква Св. Петка); Ул.,Горе Ѓорески,, дел 100м, Новопроектирана улица меѓу ул.,Комитска,, и ул.,Круме Беќар,,-200м.; ул., ул.,Горан Миноски,, -200 м; ул.,Дебарца,,-350 м; ул. „Цар Самоил ,, -1000 м, Булевар „Гоце Делчев,,-600м, ул.,Бранко Секулоски - Белата,,-500м, ул.,Кеј 19ти Септември,,-350м, ул., Кеј 9ти Септември ,, 300м.; осветлување на фудбалски терени во с.Алинци, с.Големо Коњари , с.Канатларци; ул.,Александар Македонски,,-500; ул.,Ножот,,- 100м; ул.,Љубе Грујоски,,-дел 180 м; ул.,Максим Горки,,-100м; ул.,Јордан Грабулоски,,-200м; Ул.,Преспанска ,, -180м.; ул.,5-та Прилепска Бригада,,-100м.; парковска површина околу згради на ул.,Васко Карангелески,,-100м , индустриска зона Металец 1, типска населба Градина.

Вкупно 6.100.000,00 ден.

3. Реконструкција на објекти во енергетиката - реконструкција на јавно осветлување

– дислокација на контролни уреди за стартување на јавното осветлување надвор од ТС на ЕВН и вградување на систем за интелигентно управување и контрола.

- замена и вградување во постојни светилки на светилки со лед диоди.

Вкупно 1.000.000,00 ден.

Вкупно ЈАО 7.900.000,00 ден.

ЈДО ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА УЛИЦИ И ОПШТИНСКИ ПАТИШТА

ЈДО 1.1.Техничка документација (подготвување проекти и ревизија)

ул.,Кеј 1-ви Мај,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул. Кеј 9ти Септември,,; булевар „Гоце Делчев,,; ул. „Трајко Николоски,,; мостови над градска река на улица „Трајко Николоски,, и на улица „Победа,,; ул. „Андон Слабејко,,; улици во инд. зона „Прилеп2,,; ул. „Целе Мавроски,,;ул.,Боца Иваноска,,.ул.,Пиринска ,, -крак., ул. „Александар Македонски,, ул. „Мице Козар,,; ул. „Јоска Јорданоски,,; ул. „Бранко Секулоски,,ул.,Трајко Тарцан,, ул.,Гога Димитриоски,, ул. „Леце Котески,,; ул. „Орде Чопела,,; улици во населени места, општински пат до н.м. Марул; сообраќајни проекти за режим на сообраќај.

Вкупно: 2.500.000,00 ден.

1.2. Одржување, рехабилитација и адаптација на улици и патишта

- Тампонирање на улици и патишта, затворање на ударни дупки, тротоари и пешачки патеки и др, рехабилитација на улиците: „Мице Козар, Јоска Јорданоски, Бранко Секулоски-Белата, Трајко Тарцан,,

- Тротоари за неколку локации низ градот

Вкупно: 20.000.000,00 ден.

1.3.* Надомест за одземен имот

Ул., Кеј 1-ви Мај,,; ул., Гоце Делчев,,-крак; Ул. „Победа,,; ул. „Новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03; ул., Боца Иваноска,, Ул. „Новопроектирана-1,, во УЕ 1и2, дел од УБ 1.4и2.4; Ул., Стеван Забрчанец,,; Ул., Цане Илиески,,-крак; ул., Орде Тутески,,-крак (КП бр.14712-дел); ул., Јоска Јорданоски,, кп бр.КО Прилеп; ул. во н.м. Големо Коњари; Ул., Браќа Миладиновци,,; Ул., Велко Јанкулоси-Стариот,, -дел; ул., Кеј 9 септември,,-крак (кп.бр.17961-дел); ул., Пиринска,,-крак, ул.ПР11-дел во УЕ6-УБ 6.01

Вкупно: 6.000.000,00 ден.

Вкупно ЈД0 28.500.000,00 ден.

ЈДА 1.* Изградба, реконструкција и рехабилитација на улици и патишта

Ул. во инд. зона „Прилеп1,, -500м; Улица „Кеј 1-ви Мај,, -1000м; Ул., Трајко Николоски,, -400м; Улица „Кеј 9-ти Септември,, -300м; Ул., Победа,, -100м; Ул. „Славеј планина,, - 300м; ул. „Ножот,, -500м; ул., Боца Иваноска,, -100м. Ул. „Киро Базеркоски,, -200м; ул., Крушевска Република,, 100м. Ул., Блаже Иваноски,, -250м; ул., Цане Кољарец,, -100, Ул., Кордун-150м; Ул. „Архимедова,, -крак-150м; Ул. новопроектирана-кеј во УЕ20.УБ20.03-300м; Ул., Александар Македонски,, -500м; Ул. „Гога Ацев Симоновски-200м; ул., Дабнички Завој,, 300м; Ул. „Кузман Јосифоски,, -крак-100м; Ул. „Булевар Гоце Делчев,, -600м; Ул., Гога Димитриоски,, -400м; ул. „Ило Попадинец,, -200м; ул., Орде Чопела,, -100 м.; ул., Леце Котески,, -300м.; ул., Целе Мавроски,, -300м; ул. во Инд.зона „Прилеп 2,, - 400 м; Улици во населени места.

(Развојна програма) **Вкупно ЈДА : 40.000.000,00 ден.**

ЈГО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ

1. Подготовка на Проекти за линиски инфраструктурни градби 300.000,ден.
и хидро-технички објекти

1.1. Локални водоснабдителни системи за Населени места

-Крстец (каптажа и резервоар) , Лениште-разводна мрежа, Галичани - бунар и резервоар, Манастир -разводна мрежа

1.2. Транзитен вод од каптажа на саниран извор „Леково,,

1.3. Прстенеста мрежа (од ул., 2-ри Август,, до Пивара)

1.4. Изработка на Ревизии 100.000,ден.

1.4. Елаборати за Заштита на животната средина за линиски градби

2. Изработка на Основни проекти 300.000,ден.

- Лениште-разводна мрежа, Крстец -каптажа и резервоар

Галичани - бунар и пумпна куќичка

-Индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05

- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02

2.2. Изработка на Ревизии 100.000,ден.

3.Елаборати за хидролошки испитувања со цел изнаоѓање нови изворишта за вода

Лопатица, Галичани, Чепигово 200.000,ооден.

ЈГО Проектна документација 1.000.000,00 ден

4. Изградба на водоснабдителни системи

со третиран надзор над изградбата

- н.м.Лениште,

-Транзитен вод од каптажа и саниран извор

„Леково,,

-н.м. Галичани - бунар

- н.м.Крстец

-Индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05

(Варош-Точила),

- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно

Пазариште);

Изградба ЈГО 1.000.000.00 ден.

Вкупно ЈГО 2.000.000.00 ден.

ЈЛО ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

1. Подготовка на Проекти за линиска инфраструктурна градба- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Нов ободен канал под Маркови Кули 800м;
Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка)450м
- Ул.,„Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м.
- Каналисување на површински води од поток Сарика 1500 м.(ул.,„Мечкин Камен,,)
- Ул. Цане Кузманоски;
- Зацевување на канал покрај ул. Б. Талески ул. А. Македонски (станбени згради „Д. Наредникот,)
- Реконструкција на Таложници за сливни површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селчка)
- Траса по улица Новопроектирана „С12,,(Сточно Пазариште)

2. Подготовка на Проекти за линиска инфраструктурна градба- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800 м.
- Локален канализациски систем за н.м.Селце
- Локален канализациски систем за н.м.Тополчани,
- Локален канализациски систем за н.м.Галичани,

3. Подготовка на Основни проекти

- АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА-

- Нов ободен канал под Маркови Кули 800м;
- Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до Струшка)450м
- Ул.,„Александар Македонски,,(отворен канал спроти АМС) 150 м.
- Каналисување на површински води од поток Сарика (1500 м)заедно со таложница
- Ул. Цане Кузманоски;
- ул. А. Македонски (станбени згради „Д. Наредникот,)
- Санација на Таложници за површински води во градот (Варош, Шаторов Камен, Селчка)
- Индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила)
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02

- ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА-

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800 м.
- Локален канализациски систем за Селце - адаптација на постоечки проект
- Локален канализациски систем за Тополчани,
- Локален канализациски систем за Галичани,
- Новопредвидена индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила)
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)

Проекти „1,, до „3,, 600.000.00 ден

4. Ревизии на проектни документации

100.000.00 ден.

Проектни документации

Вкупно

700.000.00 ден.

ЈО ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЈА

со третиран надзор над изградбата

1. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Делници за Фекална канализација на поедини улици низ градот- 800 м.

- Локален канализациски систем за Селце
- Локален канализациски систем за Тополчани,
- Локален канализациски систем за Галичани,

Доизградба на:

- Локален канализациски систем за Канатларци,
- Локален канализациски систем за Г. Коњари,
- Пречистителна станица и приклучоци
- на Локален канализациски систем за М. Коњари,

- индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (Варош-Точила),
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно Пазариште)

2. АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА

- Нов ободен канал под Маркови Кули 800м;
Бул.Гоце Делчев (од Браќа Миладинови до
Струшка)450м -
- Ул.,Александар Македонски,,(отворен канал
спроти АМС) 150 м. - Каналисување на
површински води од поток Сарика 1500 м. со
Таложница
- Ул. Цане Кузманоски;
- Ул. собирна „Ножот,,

- ул. А. Македонски (станбени згради „Д. аредникот,)
- Таложници за сливни површински води во
градот (Варош, Шаторов Камен, Селечка)
- Траса по улица Новопроектирана „С12,,(Сточно
Пазариште)
- индустриска зона во УЕ 1.02,.1.04 и 1.05 (само
транзитен одводен цевковод ,1500м.
- Индустриска зона Прилеп-2 УЕ 8.02 (Сточно
Пазариште)

Вкупно 3.000.000,00 ден.
Вкупно ЈЮ 3.700.000.00 ден.

ЈИА - Изведба на системи за одведување и пречистување на отпадни води

Кејски сидови и минор корито на Градска Река (горен и долен тек)

Развојна програма ЈИА вкупно 16.000.000,00

ден.

ЈИБ - Изградба на нов ободен канал Варош, под Маркови Кули 800м;

Развојна програма ЈИБ вкупно 10.000.000,00 ден.

ЈЛО Изведба на проекти

Пешачки мостови на Градска река и Дабнички канал Вкупно ЈЛО 3.000.000,00 ден.

ЈЛА – Изградба на потпорни сидови

ул., Преспанска,, ул.,Проходор Пчински,,ул.,Благоја Крстески,,
Потпрен сид на К.П.бр.21325/2,21326/2и21321/1-Пивара:,, Маркови Кули,,
Варош (ул.,Ило Полутешка,, ул.,Иљо Попадинец),, Добре Иваноски,,

Развојна програма Вкупно ЈЛА 4.000.000,00 ден .

ЈНО УРБАНА ОПРЕМА

Купување на опрема и машини 1.500.000,00 ден.
Проекти 500.000,00 ден
Изградба на објекти
Клупи за седење, тезги, уредување на паркови по УЗ, пинг-понг маси
на отворен простор, фигури за шах, конструкции за велосипеди,
скејт парк-докомплетирање, терен за мини голф,
,Конструкции за информативни табли 2.000.000,00 ден.
Вкупно ЈНО 4.000.000,00 ден.

НАА Изградба на училиште

5.000.000,00 ден.

ЛАО Стадион „Гоце Делчев,, - реконструкција со доградба

28.000.000,00 ден.

6. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Трошоците за уредување на градежно земјиште, се утврдува согласно со реалните трошоци направени за соодветниот степен на уреденост на градежното земјиште со објекти на

комунална инфраструктура. Висината на трошоците се пресметуваат по м² на нова корисна површина што ќе се гради и претставува збир на нето површините на подовите на сите простории на објектот, согласно заверениот основен проект и анекс на основниот проект, помножен со коефициентот дефиниран во Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост (Сл.весник 93/2011, 65/12, 98/12, 113/33, 96/14, 107/14, 115/14, 36/14 и 193/2016).

Степенот на уреденост на градежно земјиште и висината на трошоците даден е во следната табела

	Индивидуално становање (евра/м ²)	Колективно становање (евра/м ²)	деловни, јавни и други објекти (евра/м ²)	производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4) (евра/м ²)
- повисок степен	30	40	60	100
- основен степен	26	35	40	100
- понизок степен	15	20	30	100

Во индустриските зони во градот, надоместокот за уредување на градежното земјиште се пресметува на максималната нето развиена површина за градба прикажана во табеларниот преглед од соодветниот ДУП за бараната парцела.

За линиски инфраструктурни објекти, се плаќа надоместок во зависност од должината која е прикажана во проектот и геодетскиот елаборат и тоа:

За должина: до 1 км - 50 евра, од 1 км до 10 км – 100 евра, над 10 км – 150 евра.

Надоместоците изразени во евра се пресметуваат во денарска противвредност, по среден курс на Народна банка на Република Македонија на денот на изготвување на пресметката.

Не се плаќа надомест за уредување на градежно земјиште за објекти што ќе ги гради Општина Прилеп - Локална самоуправа и објекти ослободени со Одлука на Советот на Општина Прилеп.

Јавните претпријатија кои вршат комунални дејности на подрачјето на Општина Прилеп, плаќаат за уредувањето на градежното земјиште во висина од 30% од вредноста на објектите од комуналната инфраструктура што се градат, а се од нивна надлежност.

По иницијатива на жителите на градот и населените места, а во услови кога истите се заинтересирани со месен самопридонес да учествуваат во уредувањето на градежното земјиште, населението ќе учествува со 50% од вредноста на комуналните објекти и инсталации.

Меѓусебните права и обврски за уредувањето на градежното земјиште врз основа на документ за сопственост, извод од план и основен проект заверен од Општина Прилеп, се уредуваат со Договор склучен помеѓу инвеститорот и Градоначалникот на Општината.

До колку вкупниот пресметан просечен надоместок за конкретната локација не ги покрива трошоците за уредување на истата, надоместокот ќе се плаќа по стварно направените

трошоци, по посебен трошковник, за уредувањето на локацијата и на соодветниот дел од пошироката локација што ќе се регулира со Анекс кон договорот за уредување на градежното земјиште.

Доколку постои водоводна и/или канализациона мрежа под објектот или на растојание од еден метар од надворешниот сид на објектот за кој се бара одобрение за градење, инвеститорот е должен да изврши реконструкција (изместување) на водоводната и/или канализациона мрежа на негова сметка, по претходно добиени хидротехнички услови од давателот на услугата.

Без добиена потврда од надлежниот субјект дека се целосно измирени обврските за надоместок за уредување на градежното земјиште, инвеститорот не може да добие дозвола за употреба на објектот и приклучоци на комуналната инфраструктура.

Стимулативна регулатива за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

-Инвеститорот има право да поднесе барање за плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште на рати со утврдена динамика на плаќање на следниот начин:

-инвеститорот е должен да уплати 50%(педесет проценти) од утврдениот износ во договорот, за надомест за уредување на градежно земјиште на денот на потпишување на договорот. Останатите 50%(педесет проценти) инвеститорот може да ги исплати на шест (6) рати .

6.1 Распоред на надоместокот за уредување на градежно земјиште

Во зависност од опременоста и опремувањето на градежното земјиште процентуалното учество на инфраструктурните објекти и инсталации во уредувањето на градежното земјиште изнесува:

- Објекти и инсталации од заедничко инвестирање 30 %
- Објекти и инсталации од индивидуално инвестирање 70 %, од кои за:
 - фекална канализација 15 %, атмосферска канализација 20 %, водовод 7 %, тротоари 11 %.
 - улично осветлување 10 %, коловоз асфалт 37 %, тротоари 11 %.

Сопственикот на градежното земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот на соодветната примарна или секундарна мрежа за индивидуално инвестирање од соодветното комунално претпријатие. До колку за постојните комунални инсталации, инвеститорот не добие писмена потврда за исправност на истата од соодветното комунално претпријатие, Општината ќе склучи Договор за регулирање на надоместокот за уредување на градежното земјиште, за индивидуално инвестирање на инсталациите.

6.2 Надоместок за изградба на објекти во село, вон населени места и по ЛУПД

Инвеститорите кои ќе градат станбени објекти во урбаното подрачје на населените места во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за уредувањето на градежното земјиште во висина од 10 % од надоместокот од Основниот степен во градот.

За останатите намени на објекти, ќе се плаќа 30 % од Основниот степен во градот, освен за производство дистрибуција и сервиси (класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4).

Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма.

Инвеститорите кои ќе градат во урбаното подрачје согласно на Урбанистичкиот план вон населени места или Локална урбанистичка планска документација во Општина Прилеп, ќе плаќаат надоместок за заедничкото инвестирање во износ од 30 % од Основниот степен во градот, освен за производство дистрибуција и сервиси(класа на намена Г), угостителски, туристички, хотелски комплекси и одморалишта (класа на намена А4).

Доколку до градежната парцела има поставено инфраструктура, инвеститорот ќе плати надоместок во износ од Основниот степен во градот, према процентот даден во точка 6.1. од оваа Програма.

Овие инвеститори сами си го уредуваат градежното земјиште на потесната локација и си обезбедуваат приклучок на комуналните инсталации.

7. НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЗА ИЗГРАДБА И ОДРЖУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

Во случај кога градежното земјиште е уредено со изградена основна инфраструктурна мрежа, а во локалитетот каде се наоѓа градежната парцела нема или не е целосно изградена секундарната инфраструктура, а сопственикот на земјиштето инсистира сам со свои средства да ја гради истата согласно заверена техничка документација за градење, должен е на Локалната самоуправа за изградената основна мрежа, да и надокнади трошок во висина од 30 % од надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со Програмата и да овозможи на идните сопственици на земјиштето приклучување на инфраструктурните мрежи без да му платат надоместок.

Инфраструктурната мрежа што ќе ја гради сам треба да биде технички примена од соодветното комунално претпријатие и истата да ја предаде на локалната самоуправа без надоместок.

За изграден објект или комунална инфраструктура, која технички е примена и со неа стопанисува соодветно надлежно претпријатие, по барање на инвеститорот ќе му биде одбиен процент од индивидуалното задолжение за користење на тој објект или инсталација.

Оваа изградена инфраструктурна мрежа мора да биде предадена на локалната самоуправа без надоместок, да се овозможи приклучување на нови идни корисници на земјиштето, а новите корисници на земјиштето да и надоместат на локалната самоуправа целосен надоместок за уредување на градежното земјиште.

Водоснабдителен или канализационен систем изграден со средства на граѓани, домашни и странски донатори или други корисници, со договор се отстапува на управување на давателот на услугата и претставува целина на единствениот водоснабдителен или канализационен систем.

8. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на Општина Прилеп.
2. Програмата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Сл.гласник на Општина Прилеп,,.

Број 35 - 2649/23
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
На советот на Општина Прилеп
Миле Талески

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2831
И 713/1 -КО КАНАТЛАРЦИ, НА БАРАЊЕ ОД
АВДИЈА КУЧ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2831 и 713/1 -КО Канатларци, на барање од Авдија Куч, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/23
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2831 и 713/1 -КО Канатларци, на барање од Авдија Куч

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2831 и 713/1 -КО Канатларци.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/24
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1438/1 -
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АВРАМОСКА
АНЕТА

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1438/1 -КО Прилеп, на барање од Аврамоска Анета, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/24
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1438/1 - КО Прилеп, на барање од Аврамоска Анета

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1438/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/25
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1447 - КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД СЕЛВИЈА АЈДАРОСКА

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 -КО Прилеп, на барање од Селвија Ајдароска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/25
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 - КО Прилеп, на барање од Селвија Ајдароска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/26
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.4075 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД АНДОНОСКИ МАРЈАН

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4075 -КО Варош, на барање од Андоноски Марјан, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/26
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4075 - КО Варош, на барање од Андоноски Марјан

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4075 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/27
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.919 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД АПОСТОЛОВСКИ ВЛАДО

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.919 -КО Прилеп, на барање од Апостоловски Владо, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/27
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.919 - КО Прилеп, на барање од Апостоловски Владо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.919 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/28
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.145 -
КО ЛЕНИШТА, НА БАРАЊЕ ОД
ДИМИТРИЈА ДИМЕСКИ**

1. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.145 -КО Леништа, на барање од Димитрија Димески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/28
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.145 - КО Леништа, на барање од Димитрија Димески

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.145 -КО Леништа.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/29
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3189 -
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ГОРГИЈЕСКИ
МАРТИН**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3189 -КО Прилеп, на барање од Горѓијески Мартин, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/29
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3189 - КО Прилеп, на барање од Ѓорѓијески Мартин

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3189 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/30
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2892/1
-КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД ЖАРКО
ЈОРДАНОСКИ**

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КПбр.2892/1 -КО Прилеп, на барање од Жарко Јорданоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/30
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2892/1 -КО Прилеп, на барање од Жарко Јорданоски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2892/1 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/31
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.3021 -КО ВАРОШ,
НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН АТАНАСОСКИ

1.Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3021 -КО Варош, на барање од Зоран Атанасоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/31
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3021 - КО Варош, на барање од Зоран Атанасоски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3021 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/32
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.1061 -КО ПЛЕТВАР,
НА БАРАЊЕ ОД ЗОРАН ДАМЧЕСКИ

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1061 -КО Плетвар, на барање од Зоран Дамчески, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/32
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1061 - КО Плетвар, на барање од Зоран Дамчески

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1061 -КО Плетвар.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/33
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ
СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.414 -КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД КОСТОСКА НАДА

1.Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.414 -КО Прилеп, на барање од Костоска Нада, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/33
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.414 - КО Прилеп, на барање од Костоска Нада

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.414 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/34
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.2328 -КО ДАБНИЦА,
НА БАРАЊЕ ОД КРЕМЧЕСКИ КИРЕ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2328 -КО Дабница, на барање од Кремчески Кире, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/34
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2328 - КО Дабница, на барање од Кремчески Кире

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.2328 -КО Дабница.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/35
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА
БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1703 -КО
ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД МАТИНОСКИ
ЉУПЧО**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1703 -КО Прилеп, на барање од Матиноски Љупчо, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/35
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1703 - КО Прилеп, на барање од Мартиноски Љупчо

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1703 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/36
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.3995 - КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД МИРЈАНА РИСТЕСКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3995 -КО Варош, на барање од Мирјана Ристеска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/36
26.12.2017 година
Прилеп

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3995 - КО Варош, на барање од Мирјана Ристеска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3995 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/37
26.12.2017 година
Прилеп

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕТИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.2964/9 - КО ПРИСАД, НА БАРАЊЕ ОД НАТАША МИЛЕСКА МИХАЈЛОСКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964/9 -КО Присад, на барање од Наташа Милеска Михајлоска, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/37
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964/9 -КО Присад, на барање од Наташа Милеска Михајлоска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964/9 -КО Присад.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/38
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.28/3 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД РИСТЕСКИ МИЛЕ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.28/3 -КО Прилеп, на барање од Ристески Миле, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/38
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.28/3 -КО Прилеп, на барање од Ристески Миле

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.28/3 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/39
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.1047 -
КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ ОД РУБИНЧО
АЛЕКСОСКИ

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КПбр.1047 -КО Прилеп, на барање од Рубинчо Алексоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/39
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1047 - КО Прилеп, на барање од Рубинчо Алексоски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КП бр.1047 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/40
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ НА КП БР.4050/2 -КО ВАРОШ,
НА БАРАЊЕ ОД СНЕЖАНА АНДОНОСКА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на неправниот објект на КПбр.4050/2 -КО Варош, на барање од Снежана Андоноска, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/40
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со неправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на неправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4050/2 -КО Варош, на барање од Снежана Андоноска

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4050/2 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/41
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА
ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ
ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И
ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА
КП БР.1699 -КО ПРИЛЕП, НА БАРАЊЕ
ОД СТЕВАН АТАНАСОСКИ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1699 -КО Прилеп, на барање од Стеван Атанасоски, се објавува во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 08 - 2651/41
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

ОДЛУКА

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1699 - КО Прилеп, на барање од Стеван Атанасоски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1699 -КО Прилеп.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/42
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

ЗАКЛУЧОК

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА
УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ
НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ
НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.431 -
КО ЛЕНИШТЕ, НА БАРАЊЕ ОД
АЛЕКСАНДАР ТОДОРСКИ**

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.431 -КО Лениште, на барање од Александар Тодороски, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/42
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.431 - КО Лениште, на барање од Александар Тодороски

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.431 -КО Лениште.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/43
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/2002) и член 48 став 1 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр.6/2003, 4/2005 и 11/2008) Градоначалникот на Општина Прилеп, донесе:

З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ИСПОЛНЕНИ УСЛОВИ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СО КОЈА ЌЕ СЕ ИЗВРШИ ПРОШИРУВАЊЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И ВКЛОПУВАЊЕ НА БЕСПРАВНИОТ ОБЈЕКТ НА КП БР.956/1 -КО ВАРОШ, НА БАРАЊЕ ОД ТРАЈКОСКА ВИОЛЕТА

1. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.956/1 -КО Варош, на барање од Трајкоска Виолета, се објавува во “Службен гласник на Општина Прилеп”.

Број 08 - 2651/43
26.12.2017 година
П р и л е п

ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Прилеп
Илија Јованоски

Врз основа на член 10 став 4, член 11 став 1, член 13 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти ("Службен весник на РМ" бр. 23/11, 54/11, 155/12 и 72/13) како и член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација ("Службен весник на РМ" бр.56/2011 и 162/2012) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 26 став 1 точка 46 од Статутот на Општина Прилеп ("Службен гласник на Општина Прилеп" бр. 6/2003, 4/2005 и 11/2008) Советот на Општина Прилеп на седницата одржана на 26.12.2017 година, донесе:

О Д Л У К А

за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.956/1 -КО Варош, на барање од Трајкоска Виолета

член 1

Се утврдува дека се исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.956/1 -КО Варош.

член 2

Одлуката влегува во сила, осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општина Прилеп".

Број 35 – 2649/44
26.12.2017 година
П р и л е п

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Совет на Општина Прилеп
Миле Талевски

СОДРЖИНА

на Службен гласник на Општина Прилеп број 16 од 26.12.2017 година

1. Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година.....	стр.2
2. Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Прилеп за 2018 година.	стр.24
3. Одлуката за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2018 година.	стр.26
4. Програмата за субвенционирање на јавните комунални претпријатија основани од ЕЛС Општина Прилеп за 2018 година.	стр.26
5. Одлуката за усвојување на Програма за работењето на ЈП за ПУП Прилеп-планирани активности во 2018, бр.01-1140/7 од 20.12.2017 година.	стр.28
6. Одлуката за усвојување на Финансискиот план за работењето на ЈП за ПУП Прилеп за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година, бр.05-1140/9 од 20.12.2017 година.	стр.28
7. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈП за ПУП Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.	стр.29
8. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Комуналец“ - Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.....	стр.29
9. Одлуката за усвојување на Финансиски план на ЈКП „Комуналец“ Прилеп, за 2018 година.....	стр.30
10. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.....	стр.30
11. Одлуката за усвојување на Програма за работа и развој со инвестиционите вложувања и финансовиот план на ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп, за 2018 година бр.02-323/4 од 23.12.2017 година.	стр.31
12. Одлуката за усвојување на Извештајот за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2016/2017 година.	стр.31
13. Одлуката за усвојување на Програмата за работа на ЈОУДГ „Наша иднина“ Прилеп за 2017/2018 година.	стр.32
14. Одлуката за недавање согласност на тримесечниот извештај за финансиското работење на ЈОУ Дом за стари лица „Киро Крстески-Платник“ - Прилеп за период од 01.07.2017 година до 30.09.2017 година.	стр.32
15. Одлуката за усвојување на Програма за реализација на дејноста на ЈОУ Градска библиотека „Борка Талески“ - Прилеп, за 2018 година, со финансиски план, бр.01-270 од 15.12.2017 година.	стр.33
16. Одлуката за надоместок на трошоците на политичките партии за локалните избори во 2017 година.	стр.33
17. Одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во 2018 година во ЕЛС Општина Прилеп бр. 34 - 2625/1 од 25.12.2017 година.	стр.34
18. Одлуката за давање согласност за начинот на распределба на средствата во СОЕПТУ Кузман Јосифоски Питу, СОУ Орде Чопела и СОУ Ристе Ристески-Ричко.	стр.34
19. Решението за избор на Командир на Полициска станица од општа надлежност Прилеп.....	стр.35
20. Решението за именување на членови на Општинскиот Штаб за заштита и спасување во Локална самоуправа на Општина Прилеп.	стр.35
21. Програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Прилеп за 2018 година.	стр.36
22. Програмата за уредување на градежно земјиштето на подрачјето на Општина Прилеп за 2018 година.	стр.39
23. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2831 и 713/1 -КО Канатларци, на барање од Авдија Куч.	стр.49
24. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1438/1 -КО Прилеп, на барање од Аврамоска Анета.	стр.49
25. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1447 -КО Прилеп, на барање од Селвија Ајдароска.	стр.50
26. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4075 -КО Варош, на барање од Андоноски Марјан.	стр.51

27. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.919 -КО Прилеп, на барање од Апостоловски Владо.стр.51
28. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.145 -КО Леништа, на барање од Димитрија Димески.стр.52
29. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3189 -КО Прилеп, на барање од Ѓорѓијески Мартин.стр.53
30. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2892/1 -КО Прилеп, на барање од Жарко Јорданоски.стр.53
31. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3021 -КО Варош, на барање од Зоран Атанасоски.стр.54
32. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1061 -КО Плетвар, на барање од Зоран Дамчески.стр.55
33. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.414 -КО Прилеп, на барање од Костоска Нада.стр.55
34. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2328 -КО Дабница, на барање од Кремчески Кире.стр.56
35. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1703 -КО Прилеп, на барање од Мариноски Љупчо.стр.56
36. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.3995 -КО Варош, на барање од Мирјана Ристеска.стр.57
37. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.2964/9 -КО Присад, на барање од Наташа Милеска Михајлоска.стр.58
38. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.28/3 -КО Прилеп, на барање од Ристески Миле.стр.58
39. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1047 -КО Прилеп, на барање од Рубинчо Алексоски.стр.59
40. Одлуката за утврдување услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.4050/2 -КО Варош, на барање од Снежана Андоноска.стр.59
41. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.1699 -КО Прилеп, на барање од Стеван Атанасоски.стр.60
42. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.431 -КО Лениште, на барање од Александар Тодороски.стр.61
43. Одлуката за утврдување исполнети услови за донесување на урбанистичко планска документација со која ќе се изврши проширување на планскиот опфат и вклопување на бесправниот објект на КП бр.956/1 -КО Варош, на барање од Трајкоска Виолета.стр.61

ИЗДАВА : Општина Прилеп

ГЛАВЕН И ОДГОВОРЕН УРЕДНИК: Илија Јованоски -Градоначалник на Општина Прилеп

ДИЗАЈН И КОМПЈУТЕРСКА ОБРАБОТКА: Горица Чатлеска

ПЕЧАТИ: Одделение за правни и општи работи. Тираж: 50 примероци

